



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НА

Melnica "Makedonija"

Skopje

"СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пати неделно. — Рукописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Цената сметка № 62324. — Поштарина платена во тогото.

Петок, 13 декември 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 103

ГОД. II

Цена на овој број со додатокот е 34 динари — Претплата изнесуе 350.— динари за полугодина, или 700.— динари за цела 1346 година — Редакција: Врзикова бр 20. — Телефони: Редакција 19-33, Администрација 27-819

705.

У К А З

На основа членот 76 точката 6 Уставот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за инспекцијата на трудот, кој што го донеле Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

I. Инспекција на трудот и нејзината надлежност

Член 1

Во цел на вршење надзор над потполното и правилното спроведување државната заштита на лицата во работен однос и над извршувањето сите прописи и мерки за уредувањето на работните односи и работните услови се установуе инспекција на трудот. Овој надзор државата ќе го врши во соработуачка со синдикалните организации.

Член 2

Во надлежност на инспекцијата на трудот спаѓаат особено овие работи:

1) надзор над спроведувањето на хигиенските и техничките заштитни мерки при работењето на лица во работниот однос;

2) надзор над извршувањето прописите за уредување работните односи и за условите на работата (надници и плати, работно време, откази, отпори, заштита на жени работници, заштита на малолетни работници и тн.);

3) надзор над запослувањето на учениците во стопанството и нивното учење, како и надзор над домовите за ученици во стопанството;

4) надзор над сместувањето и исхраната на работниците и наместениците, дека за тоа постои обвеза на работодавачот;

5) надзор над водењето на книгите на евиденција на несреќни случаи при работењето, надничните и платните контролни книги на работниците, како и регистрот (списоците) на работниците во претпријатието;

6) водење истрага на самото место по повод на смртни, потешки и колективни несреќни случаи; испитување причините на оболувањето и несреќните случаи при работењето и нивната евиденција; издавање наредби и предлагање мерки за отстранување и предупредување несреќни случаи и оболувања во врска со работењето;

7) одобрување работниот ред во претпријатијата; давања дозволи за прекувремено работење; испитување причините на периодичните прекинувања на работењето;

8) посредување во работните спорови и при заклучувањето на колективните договори доколку тврдата страна го побара; регистрување на колективните договори;

9) посредување кај управата на претпријатието во цел на правилното запослување на работниците со оглед на нивната физичка и здравствена состојба;

10) проучување хигиенските и техничките заштитни справи и средства и работа на нивното усовршување;

11) соработуачка со државните санитарски органи и санитарските органи на социалното осигурување во спречувањето на несреќните случаи при работењето, професионалните оболувања и другите оболувања во врска со работењето;

12) издавање годишен извештај и други публикации од областа на инспекцијата на трудот; пропаганда во областа на инспекцијата на трудот.

II. Организација

Член 3

Инспекцијата на трудот ја вршат окружните односно околинските (градските) извршни одбори преку своите одделение на трудот односно преку отсеците на трудот, а дека овие ги нема преку отсеците за стопанството.

Во занаетските, трговските и другите ратичности, кои што за вршењето на своите работи не употребуваат моторна сила, рати справи, постројки или материјали кои што се особено опасни по животот и здравјето на запослените работници, наместеници и службеници, инспекцијата на трудот ја вршат отсеците на трудот, а дека овие ги нема, отсеците за стопанството на околинските (градските) извршни одбори.

Во сите други ратичности инспекцијата на трудот ја вршат одделената на трудот на окружните извршни одбори.

Министрите на трудот на народните републики може да одредат да поедини отсеци на трудот на околинските (градските) извршни одбори ја вршат инспекцијата на трудот и во овие ратичности. За кои што со овој закон е предвидена надлежноста на одделената на трудот на окружните извршни одбори.

Член 4

За вршењето инспекцијата на трудот во железничкиот, помоискиот и речниот сообраќај се осниваат инспекторати на трудот а за железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај може да се оснизаат за поддршка на неколку инспекторати поморски инспекторати на трудот. Територијалната надлежност на железничките, помоиските и речните инспекторати на трудот и односот спрема возиските инспекторати на трудот го пропишуе Министерот на трудот ФНРЈ.

За вршењето инспекцијата на трудот во воздушниот сообраќај се оснива инспекторат на трудот за воздушниот сообраќај.

Инспекторатите на трудот од ст. 1 и 2 на овој член имаат нста надлежност која што ја имаат во работите инспекциите на трудот на одделената на трудот на окружните извршни одбори.

Повисоките инспекторати на трудот решаваат во втор степен по жалбите против решењата на инспекторатите на трудот и им даваат смерница за работа, а може да вршат непосредно инспекција.

Инспекциите на трудот од ставот 1 и 2 на овој член подредени му се на сојузното Министерство на трудот.

Член 5

За вршење инспекцијата на трудот во рудниците и топионици кои што се во врска со рудниците се осниваат рударски инспекторати на трудот. Овие инспекторати на трудот ќе ги образуваат со своја наредба министрите на трудот на народните републики, на кои што им се тие подредени. Рударските инспекторати на трудот имаат иста надлежност како и одделенијата на трудот на окружните извршни одбори.

Член 6

Работите на инспекцијата на трудот ги вршат инспекторите на трудот.

Тие се должни во вршењето на своите задачи да се потпираат на работничките инспектори и на синдикалните организации на работниците и наемствениците. Исто така тие тесно ќе соработуваат со органите на социјалното осигурување и со установите за посредувањето на трудот, како и со санитарските државни органи во применувањето прописите за правата на работниците од социјалното осигурување и прописите за посредувањето на трудот.

Се овластуе Централниот одбор на Единствените синдикати на Југославија во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ да пропише правилник за изборот и работењето на работничките инспектори, кои ќе бидат помошни органи на инспекцијата на трудот во поедини претпријатија во смисла на овој закон.

III. Вршење надзор

Член 7

При изградбата и промената кај подигањето односно преустројството на претпријатијата, работилниците, просториите на постројките и воопшто на работилницата, како и работничките жилишта, кујни, трпезарии, купатилна и н. т. сл., учествуваат инспекторите на трудот со давање мислење во поглед на техничката и хигиенската заштита, кои мислења се обврзуваат.

Ако се утврди да се изградбата односно преустројството на веќе постоеќите работилници, постројки и простории не врши спрема издаденото одобрување и услови, инспекторите се должни за тоа одма да го известат оној надлежен државен орган, кој што го дал одобрувањето за изводењето на односните работи и да побараат изводење на одобрените работи да се врши точно спрема изведеното одобрување.

Член 8

Инспекторите на трудот должни се да извршат детален преглед на сите претпријатија односно изведенија најмалку еднаш годишно, додека во надлежната, установите, организациите и секаде дека постои работен однос овој преглед ќе се врши спрема потреба.

Во вршењето на оваа должност инспекторите на трудот се овластени:

1) во секое време да можат да влезат во претпријатие, надлежно, установа, организација и секаде дека постои работен однос, како и во сите други згради и простории кои што им се наменети на работниците (кујни, трпезарии, детски јасли, објекти, купатилна и н. т. сл.) Во приватно жилиште или простории можат да влезат само врз основа на одделно писмено решение. Пред да започне прегледот инспекторот на трудот должен е да му се појави на работодавачот односно на раководачот или на нивните одговорни застапници и на нивно барање да се легитимира: ако работодавачот односно раководачот или нивниот одговорен застапник не е присутен, инспекторот на трудот може и без нив да изврши преглед;

2) да можат, кога тоа најдат за потребно, со себе да поведат стручњаци (техничари, лекари и др.), прет-

ставници на синдикалните организации, како и претставници на детската заштита, кои што ќе им помагат при прегледот; овие стручњаци може да се овластат и сами да извршат одреден преглед;

3) да бараат да им се стават на увид книгите на евиденцијата на несреќните случаи при работењето, надничните и платните контролни книги, регистрите (списковите) на работниците, напостите на техничките инсталации, овластувањата за подигањето и преустројството на претпријатијата, како и примерците на сировините и металите кои што се употребуваат во производството;

4) да го преслушуват работодавачот односно раководачот или нивните одговорни застапници, како и лицата запослени во претпријатието (надлештвото, установата, организацијата) или на работилницата кое што се прегледува, а и други лица ако би било тоа потребно во цел на утврдувањето да ли се извршуваат законските прописи, наредби и воопшто мерките за заштита на животот и здравјето на работниците, како и прописите за уредување на работните односи.

Член 9

Кога при прегледот се установи да не се извршуваат или се кошат прописите за техничките и хигиенските заштитни мерки при работењето или не се постапува по општепризнатите технички или хигиенски правила и искуства за заштита на животот и здравјето на работниците, наемствениците и службениците, или да не се извршуваат или да се кошат прописите за уредувањето на работните односи, надлежниот орган за вршење инспекцијата на трудот ќе му издате на работодавачот односно на управата на претпријатието или нивниот одговорен застапник писмено решение да се утврдатите недостатоци и неправилности уклонат, одредувајќи го за тоа спокот и начинот. Ова решение ќе содржи вниманието оти ако по него не се постапи, утврдените недостатоци и неправилности ќе бидат отстранети од стана на догма лини, на кои што тоа ќе му го повери надлежниот инспектор на трудот, и тоа на терет на работодавачот односно управата на претпријатието. За извршувањето на ова решение работодавачот односно одговорниот раководач на управата на претпријатието должен е во одреден срок да поднесе писмен извештај.

Ако при прегледот се утврди да заради недостатоците или неправилностите или условите на работењето воопшто може да дојде до непосредна опасност за животот и здравјето на работниците, наемствениците и службениците, инспекторот на трудот ќе нареди работодавачот односно раководачот на претпријатието одма да ги отстрани. Надлежниот орган за вршење инспекцијата на трудот може во вакви случаи да нареди работниците да ја запрат работата на опасни места.

Решението за отстранување на недостатоците и неправилностите не го исклучува казнувањето на одговорното лице.

Член 10

Работодавачите односно управата на претпријатието должни се редовно да го известуваат надлежниот орган за вршењето на инспекцијата на трудот:

1) за почетокот, прекинувањето и престанокот на работењето особено во сезонските претпријатија;

2) за секоја поважна техничка промена во претпријатието како и за секое воведување нови хигиенски и технички заштитни справи и мерки;

3) за секој спор кој што би можел да доведе до обуставувањето на работата; и

4) за секој смртен, потешок или колективен несреќен случај, и тоа одма со телефон, телеграма или преку куриер.

Работодавачот односно раководачот на претпријатието должен е да ги внесе во книгата на евиден-

пијата на несреќните случаи при работењето секој несреќен случај во врска со работењето, како и да доставува на надлежните органи за вршење инспекцијата на трудот сите подаци и за другите важни опстојателства во врска со инспекцијата на трудот.

Член 11

Заради правилното применување на прописите за хигиенската и техничката заштита при работењето и за уредувањето на работните односи, работничкиот инспектор и синдикалните организации ќе се грижат постоеќите прописи уведените спрзави, средства и мерки вистински правилно да се применуваат а недостатоците и неправилностите да се отстрануваат. Доколку тие во ова работење би имале пречки, кои што не се во состојба сами да ги отстранат, за тој ќе ги известуваат надлежните органи на инспекцијата на трудот и ќе побараат да извршат тие преглед и да донесат потребно решение за отстранувањето на недостатоците и неправилностите.

Член 12

Инспекторите на трудот, работничките инспектори, како и сите оние кои што учествуваат во вршењето на работите на инспекцијата на трудот, должни се да чуват како службена тајна се она што дознале при вршењето на овие работи, а што претставува работна тајна на претпријатието. Оваа обвеза ја имаат како за време додека се во служба, така и после престанокот на службата. Ова особено се однесува како на воените претпријатија, така и на другите претпријатија, кои што работат за воени потреби. Ако интересот на службата на инспекцијата на трудот бара објавувањата на закон вист да им се доставуваат на други дојавни органи, оние може да се испраќаат само како строго поволни и тој по претходното одобрување на министерот на трудот на народната република.

IV. Казнени одредби

Член 13

Отсеците на трудот односно отсеците за стопанство на околските (градските) извршни одбори ќе го казнат со парична казна од 200 до 5000 динари, а одделената на трудот на окружните извршни одбори односно инспекторатите на трудот од чл. 4 и 5 на овој закон од 300 до 10.000 динари работодавачот односно одговорниот раководач:

1) кој што не ги извршува прописите за техничките или хигиенските заштитни мерки при работењето, како и другите прописи за условите на трудот;

2) кој што не ги извршува или ги крши прописите за уредувањето работните односи;

3) кој што го спречува или му смекчава на инспекторот на трудот во вршењето на неговата должност (чл. 9 ст. 1 и ст. 2 точ. 1 и 2 на овој закон);

4) кој што не му ја стави на увид на инспекторот на трудот книгата на евиденцијата на несреќните случаи при работењето, натичните и платните контролни книги, регистрот (списокот) на работниците, нивните и описите на техничките истандадни, овластувањата за подигањето и пречистувањето на претпријатието, како и примерите на сировините и материите, кои што се употребуваат во производството (чл. 9 ст. 2 точ. 3 на овој закон);

5) кој што во одреден срок не ги отстранува утврдените недостатоци или неправилности, или не потпише известии или ги извршил наредените мерки (чл. 10 ст. 1 на овој закон);

6) кој на време не поднесе пријава за смртен, потежок или колективен несреќен случај, како и други подаци или известии пропишани во чл. 11 на овој закон, или немерно дава неточни подаци, или кој не ја води уредно книгата на евиденцијата на несреќните случаи при работењето.

При одмерувањето височината на казната ќе се зема во оглед тежината на вината, да ли е делото во поврат и големината на претпријатието.

Ако од осудениот не може да се наплати изречената парична казна, ќе се замени со казна присилна работи без лишување од слобода, сметајќи за секој 50 динари по еден ден присилна работа, со тоа да оваа казна не може да премине три месеци присилна работа.

Казната изречена по овој закон не ја исклучува кризично-судската постапка, доколку направеното дело подпаѓа и под одредбите на кривичниот закон, нити ослободува од граѓанско-правната одговорност за настанатата штета.

Член 14

Против решењата на отсекоот на трудот односно отсекоот за стопанство на околските (градските) извршни одбори може да се поднесе жалба до одделеното на трудот на окружниот извршен одбор.

Против решењата на одделеното на трудот и рударските инспекторати на трудот може да се поднесе жалба до министерот на трудот на народната република.

Против решењата на инспекторатите на трудот за железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај може да се поднесе жалба до повисокиот инспекторат на трудот, доколку нема повисоки инспекторати на трудот, жалбата се поднесува непосредно на сојузниот Министер на трудот. Против решењата на инспекторатите на трудот за воздушниот сообраќај може да се поднесе жалба до сојузниот Министер на трудот.

Жалбата се поднесува преку органот на инспекцијата, кој што го донел првостепеното решение, во срок од осум дена од денот на приемот на решението. Благовремено поднесена жалба го отлага извршувањето, освен жалбите на решение по ставот 2 чл. 9 на овој закон.

Одделената на трудот на окружните извршни одбори, министерствата на трудот на народните републики, повисокиот инспекторат на трудот и сојузниот Министер на трудот должни се во срок од 14 дена по приемот на жалбата да донесат своето решение, со кое што првостепеното решение ќе го осмислат, изменат или поништат, или ќе наредат дополнување на постапката.

V. Преодни одредби

Член 15

Министерот на трудот ФНРЈ ќе издава прелиминарни за хигиенските и техничките заштитни мерки при работењето, како и поблиски прописи за извршувањето на овој закон.

Член 16

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за работничките повереници од 16 јули 1946 година.

Член 17

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр 652

12 декември 1946 година

Белград

Президиум на Народната експертна
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Мила Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

706.

На основа чл. 5 ст. 3, чл. 7 ст. 4, чл. 17 ст. 3, чл. 53 ст. 1 и 2 и чл. 57 ст. 1 Законот за социалното осигурување на работниците, намештениците и службениците Влада на ФНРЈ, по предлог од Министерот на трудот ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ПО ПРОПИСИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕШТЕНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ

ГЛАВА I

Општи одредби

Член 1

Во државното социално осигурување обврзно се осигурени сите лица во намен работен однос, како и учениците во стопанството без оглед на траењето на работниот однос, на височината, видот и начинот на плаќањето на заработувањата.

Министерот на трудот ФНРЈ одлучува за обврзата на социалното осигурување кај оние категории на упослени лица, за кои што не е јасно да ли се наволгаат во намен работен однос.

Член 2

Се исклучуваат од обврзното социално осигурување:

- а) тугји државјани, упослени кај тугји дипломатски конзуларни претставништва и меѓународни комитети, или упослени кај тугји државјани кои што по нашата држава уживаат право на екстериторијалност;
- б) настојници на куќи (куќопазители) и лица упослени повремено и непостојано во работите на домаќинство, ако нивната вкупна заработуачка не претрпне 80% од нормираната најниска заработуачка на одраснат неквалификуен работник;
- в) осуденици во казнените заводи и молетници во воспитно-поправните заводи, како и сите лица осудени на принудна работа без лишување од слобода;
- г) родители, брачен другар и деца на работодавач кога работат кај него.

Министерот на трудот ФНРЈ може за лица наведени во претходниот став со наредба да пропише обвеза на социалното осигурување и одделни услови за спроведување на ова осигурување.

Член 3

Основ за одмерување на доприносот за социално осигурување е вкупната заработуачка на осигуреникот.

Доприносот за социално осигурување стапуе на денот на редовната исплата на заработувањата.

Член 4

Кај установување основот за парични давања од социалното осигурување ќе се земе во оглед само онаа заработуачка на осигуреник врз основа на која е одмерен доприносот за социално осигурување. Ако осигуреникот има заработуачка од повеќе работни односи, како основ ќе му служи неговата вкупна заработуачка.

Член 5

Одмерување и плаќање доприносот за социално осигурување, како и остварување на правото се врши по правило кај онаа филијала на Државниот завод за социално осигурување на чие подрачје осигурениците се упослени.

За посала на домашни бродови и за нивните работодавачи е надлежна онаа филијала на Државниот

завод за социално осигурување на чие подрачје се навога лука припадност на бродот.

Член 6

Како работодавачи во смисла на оваа уредба се сметаат државни надлештва, државни, кооперативни и приватни претпријатија, установи, организации и стопанства, како и приватни лица (физички или правни), кај кои што упосленото лице е обврзно на социално осигурување односно за чија сметка врши работа.

За лица упослени кај вршачки и други поледелски постројки се смета за работодавач сопственикот на постројката.

ГЛАВА II

Права на осигурениците

1. Права на осигурениците за случај на болест, труднотја и порогај

Член 7

Основ за одмерување болесничка хранарина кај непрекинато запослување на осигурениците е средната дневна заработуачка во последниот календарски месец пред оној месец во кој што осигуреникот постанал неспособен за работа. Средната дневна заработуачка се пресметува на тој начин, што вкупната заработуачка во тој последен календарски месец се подели со бројот на работните денови во тој месец а кај месечните платени осигуреници со 26.

Ако осигуреникот во последниот календарски месец пред месецот во кој што постанал неспособен за работа не бил непрекинато запослен, се зема како основ за одмерување болесничката хранарина средната дневна заработуачка во последните два календарски месеци. Ако осигуреникот ни во тој временски период нема 26 стварни работни денови, ќе се земе основ средна дневна заработуачка во временски период од 3 или повеќе последни календарски месеци, во кој што осигуреникот наврши 26 стварни работни денови. Овој временски период не може да биде подолг од 6 месеци. Средната дневна заработуачка се добива така, што вкупната заработуачка во временскиот период, кој што е земен во оглед, се подели со вкупниот број на стварните работни денови во тој период.

Ако осигуреникот во последните 6 календарски месеци, пред месецот во кој што постанал неспособен за работа, нема вкупно ни 26 стварни работни денови, се зема како средна дневна заработуачка износот кој што се добива со делбата на вкупната заработуачка во тие 6 календарски месеци со 26.

Ако средната дневна заработуачка пресметана спрема ставот трет изнесуе кај неквалификуени и полуквалификуени работници помалку од нормираната најниска заработуачка на неквалификуен одраснат работник, односно кај квалификуен работник помалку од нормираната најниска заработуачка на квалификуен работник, или ако осигуреникот во последните 6 календарски месеци пред месецот во кој што постанал неспособен за работа во општо не бил упослен, се зема како основ за одмерување на болесничката хранарина:

а) кај одраснат неквалификуен работник и полуквалификуен работник нормираната најниска дневна заработуачка на неквалификуен работник;

б) кај одраснат квалификуен работник нормираната најниска дневна заработуачка на квалификуен работник;

в) кај работници помлади од 18 години 80% од припатајувањата заработуачка под точ. а) односно б). Кај учениците во стопанството се зема како основ за одмерување болесничката хранарина 50% од нормираната најниска дневна заработуачка на одраснат неквалификуен работник во истото место, доколку

ку нивната средна дневна заработуачка, пресметана спрема ставот 1 до 3, не го префрлае тој основ.

Кај установување основот за одмерување болесничката хранарина се земаат и деновите на болуењето како стверни работни денови. Како заработуачка за тие денови се зема оној основ по кој што била одмерена болесничката хранарина за односното болуење.

Член 8

Болесничката хранарина одмерена во постои од основот установен по прописите од претходниот член изнесуе:

а) 50% за осигуреници кои што во една година непосредно пред месецот во кој што настапило правото на хранарина не биле упослени ни еден месец во најтешки работи, ни два месеца во тешки работи, ни три месеца на други (обични) работи;

б) 75% за осигуреници кои што во една година пред месецот во кој што настапило правото на хранарина биле запослени најмалку еден месец на најтешки работи или два месеца на тешки работи или три месеца на други (обични) работи, и тоа за повеќе три месеца болуење, а 80% од првиот ден на четвртиот месец на болуењето;

в) 85% од првиот ден на четвртиот месец на болуењето за осигуреници кои што во една година пред месецот, во кој што настапило правото на хранарина, биле запослени најмалку три месеца на најтешки, или шест месеци на тешки, или девет месеци на други (обични) работи, односно во период од две години најмалку шест месеци на најтешки, или дваесет месеци на тешки, или осумнаесет месеци на други (обични) работи.

Времето на запослуењето на најтешки односно тешки работи се зема како такво во оглед само во случај ако осигуреникот во периодот, кој што е земен во оглед кај установување основот за одмерување болесничката хранарина, бил повеќе од половина на времето запослен на најтешки односно на тешки работи.

Ако времето на запослуењето на најтешки работи траело помалку но што е пропишано во ставот 1 и 2, се прибавуе кон времето на запослуењето проведено на тешки работи. Ако така добиено вкупно време на запослуењето на тешки работи е покусо од пропишаните скокови или ако запослуења на тешки работи воопшто нема, се смета вкупното време на запослуењето како време поминато на обични работи.

Болесничката хранарина по правило се исплатуе месечно, а на барање од осигурениците можат да се исплатуат аконтации на хранарина четиринаесетдневно уназад. Во случај на покусо болуење болесничката хранарина се исплатуе по завршетокот на болуењето.

Болесничката хранарина се исплатуе за сите работни денови во времето на болуењето на осигурениците.

Член 9

Паричната подпора за издржување фамилија за болничко, санаториумско, банско или климатско лекување на осигурениците, одмерена во постои од болесничката хранарина во смисла чл. 23 ст. 1 под г) Законот за социјално осигурување на работниците, наместениците и службениците, изнесуе:

за осигуреник со 1 член фамилија	50%
" " " 2 " "	65%
" " " 3 " "	80%
" " " 4 " "	90%
" " " 5 и повеќе членови фамилија	100%

Паричната подпора за дневни ситни трошкови за време болничко, санаториумско, банско и климатско лекување на осигуреник кој што не издржуе фамилија, изнесуе 20% од болесничката хранарина, а најмногу 1/3 од нормираната средна дневна заработуачка на неквалификуен одраснат работник.

Член 10

Кога осигуреник пребива по налог на својот работодавач во од подрачјето на нашата држава, на тамо оболи, работодавачот е должен да му ги обезбеди сите помоќи на кои што осигуреникот има право по прописите за социјалното осигурување. Работодавачот има право на накнада на трошковите од Државниот завод за социјалното осигурување за стварно дадената помоќ и тоа до двеструк износ од болесничката хранарина на осигуреникот за времето на докажаната негова неспособност за работа, а до износ на болесничката хранарина на осигуреникот за останатото време на неговото болуење.

На морнар кој што како член на посада на домашен брод заради болест ќе биде искрцен во од подрачјето на Федеративна Народна Република Југославија, конзуларното претставништво на нашата држава надлежно спрема местото на ископуењето е должно да му ги обезбеди помоќите на кои што осигуреникот има право по прописите за социјалното осигурување.

Ако во местото на ископуењето на оболениот морнар не постои конзуларно претставништво на нашата држава, командантот на бродот е должен за трошок на работодавачот да му ги обезбеди на оболениот сите помоќи кои што му се потребни до интервјуијата на известено конзуларно претставништво.

Конзуларното претставништво односно работодавач има право на накнада на трошковите по прописот од ставот прв на свој член.

Правото на накнада на трошковите по прописите од овој член застаруе, ако барањето не е поднесено во срок од една година, сметајќи од денот на завршеното лекување.

Прописите на овој член важат аналогно и за посада на домашните авиони.

Член 11

Осигуреник стечуе за себе и за членовите на својата фамилија право на бесплатни протези и други специјални помоќи справи за лекување како и на справи за поголеми способности за работа, ако пред оболуењето навршил шест месеци осигурување во последната година, односно дваесет месеци осигурување во последните две години.

Државниот завод за социјалното осигурување може на осигуреник, кој што не ги исполнил условите од претходниот став, да му даде потребни протези и други помоќи справи со наплата на набавачната цена.

Член 12

Правото на осигурениците на вештачки заби, забни протези и друга заботехничка помоќ зависи од траењето на осигуруењето и од потреби за таква помоќ со оглед на нивната општа здравствена состојба.

Поблиски одредби за условите за давање оваа здравствена помоќ на осигурениците и членовите на нивните фамилии пропишуе Министерот на трудот ФНРЈ.

Член 13

Пополнската хранарина изнесуе:

а) 88% од основот за одмерување болесничката хранарина, ако пополнската во последните две години пред порогјат била осигурена најмалку 18 месеци или во временскиот период од најмногу пет години пред порогјат била запослена најмалку 3/4 од времето;

б) 80% од основот за одмерување болесничката хранарина во сите други случаи.

Паричната помоќ за спрема на детето изнесуе десетострук износ од нормираната средна дневна заработуачка на одраснат неквалификуен работник. Министерот на трудот ФНРЈ може да одреди на

сметка на оваа парична помоќ да се издаде спрема за детето во натура.

Паричната помоќ за храна на детето изнесуе 10% од нормираната средна дневна заработуачка на одраснат неквалификуен работник.

Член 14

На породиља, која ќе се разболи во време додека ужива породилска хранарина од членот 27 став 1 под б) Законот за социалното осигуруење, и припаѓаат од денот на оболуењето освен болесничката хранарина, која што и припаѓа во случај на неспособност за работа од денот на испуруењето на породилската хранарина, и правата од чл. 20 на спомениот закон.

Ако породиљата се разболи во времето додека ужива хранарина од чл. 27 став 5 Законот за социалното осигуруење, и припаѓаат од денот на оболуењето сите права по прописите од членот 20 на спомениот закон.

2. Права на осигуреник за случај на несреќја во работа

Член 15

Како основ за одмеруење рентата од осигуруењето за случај на несреќја во работата се зема средната месечна заработуачка на осигуреникот во последните 12 календарски месеци пред месецот во кој што несреќјата се догодила ако осигуреникот во тие 12 месеци имал вкупно најмалку 78 стварни работни денови. Средната месечна заработуачка се пресметува на тој начин, што вкупната заработуачка во последните 12 календарски месеци пред несреќјата се поделуе со вкупниот број на стварните работни денови во тој период а така добиениот износ се помножуе со 26.

Кај установуење основот за одмеруење рентата се земаат и деновите на болуењето како стварни работни денови. Како заработуачка за тие денови се зема оној основ по кој што била одмерена болесничката хранарина за односното болуење.

Ако осигуреникот во последните 12 календарски месеци пред месецот во кој што несреќјата се догодила нема вкупно ни 78 стварни работни денови, се додава за деновите кои што не достигаат до 78:

а) кај одраснат неквалификуен и полуквалификуен работник нормираната најниска заработуачка на неквалификуен работник во моментот на несреќјата;

б) кај одраснат квалификуен работник нормираната најниска заработуачка на квалификуен работник во моментот на несреќјата;

в) кај работник помлад од 18 години 80% од заработуачката што му припаѓа од точ а) односно б). Така добиената заработуачка поделена со 3 дава средна месечна заработуачка.

Кај ученик во стопанство се зема како основ за одмеруење на рентата 80% од нормираната најниска заработуачка на неквалификуен одраснат работник во моментот на несреќјата. Ако способноста на ученикот ученик во стопанство е постојано смалена со најмалку 66% му се повишуе основот за рента со навршуење 18 години старост на износ на нормираната најниска заработуачка на квалификуен работник.

Член 16

Во случај на тешка повреда на осигуреник, која што по лекарската оценка неоповратно ќе има за последница постојано смалена работна способност за повеќе од една третина, му припаѓа на ученикот осигуреник за време траењето на работната неспособност пред посетувањето на правата на рента хранарина во износ од 88% од основот за одмеруење болесничката хранарина.

Член 17

Ако осигуреникот кој што ужива делимична рента го задеси нова несреќја во работата, ќе му се одреди

врс основа на последиците од сите претрпени несреќји во работата нова рента, и тоа спрема состојот по кој што порано рентата била одмерена. Ако основот за одмеруење рентата во време на новата несреќја е поголем, ќе се одмери новата рента по овој поголем основ.

3. Права на осигуреник од пензиското осигуруење

Член 18

Како основ за одмеруење на пензија се зема средната месечна заработуачка на осигуреникот во оној временски период пред месецот во кој што осигуреникот случај настапил и во кој период осигуреникот спрема бројот на стварните работни денови навршил најмалку 5 години на пензиското осигуруење. За тој временски период се земаат во оглед календарските месеци на осигуруењето во онаа година, во која што осигуреникот случај настапил, и потребан број календарски години непосредно пред таа година.

Средната месечна заработуачка, која што служи како основ за одмеруење пензијата, ќе се пресметува така, да вкупната заработуачка во временскиот период, во кој што осигуреникот навршил 5 години на пензиското осигуруење, се поделуе со вкупниот број на стварните работни денови во тој временски период, а така добиениот износ се помножуе со 26.

Ако во временскиот период кој што довоѓа во оглед за сметање на пензискиот основ е обвзгнато и времето за изучуење занает (ученичко доба), се смета заработуачката за тоа ученичко доба со 80% од нормираната најниска заработуачка на неквалификуен одраснат работник.

Член 19

Стажот за добивање правото на пензија за случај на потполна изнемоглост или општа работна изнемоглост се навршуе:

а) со 5 години на осигуруење, ако изнемоглоста настанила пред навршени 40 години на животот, или ако осигуреникот во текот на вкупното траење на осигуруењето поминал најмалку 5 години во запослуењето на најтешки работи;

б) со 10 години на осигуруење ако изнемоглоста настанила после навршени 50 години на животот, а осигуреникот не поминал ни 5 години во запослуењето на најтешки работи.

За осигуреник кај кои изнемоглоста ќе настани после навршени 40, а пред навршени 50 години на животот, се повишуе петогодишниот стаж, за секоја навршена година на животот преку 40 години, за половина година.

Стажот за добивање право на пензија заради професионална изнемоглост се навршуе со 12 години на вкупно осигуруење односно со 8 години на осигуруење поминато во запослуење на најтешки работи.

Член 20

Стажот за добивање право на старосна пензија кај мешовито запослуење на осигуреник (кој што во текот на траењето на своето осигуруење го менувал запослуењето во категориите на работите обични, тешки и најтешки) се смета така, да собирот на полните месеци на запослуењето во категоријата на најтешките работи се поделуе со 15, во категоријата на тешките работи со 20, а во категоријата на обични работи со 25, па добиените количници се собираат и тој собир се поделуе со 12. Потребниот стаж за добивање старосна пензија е исполнет, ако така добиениот количник изнесуе 1 или повеќе од 1.

Стажот за добивање право на пензија заради професионална изнемоглост кај мешовито запослуење на осигуреник се смета така, да собирот на полните месеци на запослуењето во категоријата на најтешки работи се поделуе со 8, а во категоријата на тешки и обични работи со 12, па добиените коли-

чини се собираат и тој собир се поделуе со 12. Потребниот стаж за добивање право на пензија заради професионална изнемогност е исполнет, ако така добиениот количник изнесуе 1 или повеќе од 1.

Член 21

Во време на пензиско осигуруење се сметаат:

- 1) деновите стварно поминати на работа;
- 2) деновите на уживање болесничката хранарина, доколку за тие денови е уплатен доприносот за пензиското осигуруење;
- 3) деновите поминати на воена служба, доколку за тоа време е уплатен доприносот за пензиското осигуруење;
- 4) деновите на доброволно продолжено или на доброволно пензиско осигуруење;
- 5) деновите на докупеното време поминато на школуење.

Во време на пензиско осигуруење се засметуваат оние стварно поминати денови на работа за кои што осигуреникот не бил пропиено пријавен кај Државниот завод за социјално осигуруење, под услов да осигуреникот за тоа запослуење ќе поднесе потребни докази.

Како една година на осигуруење се смета 312 стварно поминати денови на работа.

Член 22

Времето поминато на школуење кое може по чл. 41 Законот за социјалното осигуруење да се докупи, има осигуреникот да го пријави на надлежната филијала на Државниот завод за социјално осигуруење најдалеку до 31 декември 1947 година, односно во срок од една година после првото влегуење во обвено пензиско осигуруење.

Времето на школуење се докупуе со уплата на доприносот за пензиско осигуруење. Основот за одмеруење на овој допринос е половина од нормативната средна надница на неквалификуен одраснат работник. Доприносот за вкупното докупено време мора да биде платен најдоцна во срок кој што одговара на докупеното време на школуење. Ако доприносот за вкупното време на школуење не биде во тој срок уплатен, се засметуе како стварно докупено време за пензиско осигуруење само она време кое што одговара на уплатениот допринос.

Член 23

Височината на личните пензии изнесуе во постоток од пензискиот основ:

После навршени години на осигуруење:	По запослуење во категорија на работи	најтешки:	тешки:	обични:
5	40	30	30	
10	52,5	40	40	
15	65	52,5	50	
20	77,5	65	60	
21	80	65	60	
22	82,5	65	60	
23	85	65	60	
24	87,5	65	60	
25	90	77,5	70	
26		80	70	
27		82,5	70	
28		85	70	
29		87	70	
30		90	80	
31			82	
32			84	
33			85	
34			88	
35			90	

Член 24

Височината на пензија кај мешовитото запослуење се смета по таблицата од претходниот член на тој начин, да вкупното време на осигуруењето се распоредуе така, да како почетно време на осигуруењето

се зема вкупното време на запослуењето на најтешки работи, потоа вкупното време на запослуењето на тешките работи и најпосле, вкупното време на запослуењето на обични работи.

Постотокот на пензискиот основ, спрема кој што се пресмета височината на пензијата кај мешовитото запослуење, се утврдуе на следен начин:

а) најпрво се одредуе постотокот спрема пресметаното време на запослуењето на најтешки работи;

б) потоа за добиениот постоток се прибавуе, по таблицата за категорија на тешките работи пресметаната разлика меѓу постотокот спрема вкупното време на запослуењето на најтешките и тешките работи и постотокот спрема времето на запослуењето на најтешките работи.

в) најпосле на постотокот пресметан по точ. б) се додава по таблицата за категорија на обичните работи пресметаната разлика меѓу постотокот спрема целокупното време на запослуењето и постотокот спрема времето на запослуењето на најтешките и тешките работи.

Ако осигуреникот во една од наведените категории не бил запослен, постотокот на пензискиот основ се установуе на начин пропишан во претходниот став од оние две категории во кои што осигуреникот бил запослен, така, да како почетно време секогаш се зема времето поминато на запослуењето во потешка категорија на работата.

Член 25

Времето на запослуењето на тешки и најтешки работи се зема кај мешовитото запослуење во оглед за секои 5 години навршени во текот на вкупното запослуење во односната категорија на работите. Преостаналото време, односно времето покусо од 5 години поминато во категоријата на најтешки работи се прибавуе со времето на запослуењето на тешки работи, а преостаналото, односно вкупното време на запослуењето на тешки работи, покусо од пет години се прибавуе со времето на запослуењето на другите работи.

Времето на запослуењето, кое што преостанува преку собирот на годините содржани во петогодишната, се зема во оглед за годинично повичуење на постотокот на пензијата само во случај, кога со вкупно пресметаните петогодишта е постигната пензија од најмалку 75% од пензискиот основ.

Член 26

За потполно изнемогнат се смета осигуреник, кој што потполно ја изгубил способноста за секоја работа, па за живот неопходно му е потребна постојана туѓа нега и помоќ (потполна изнемогност).

Општо изнемогнат за работа се смета осигуреник кој што ја изгубил способноста за работа така, да ни во своја ни во некоја друга професија не може под обични работни услови да врши работа, ни со една третина од нормалниот работен ефект, ниту може со својата работа под изменети работни услови (со скучен работно време, со повремени работи) да достигне една третина од нормалниот работен ефект (општа работна изнемогност).

Професионална изнемогност се смета осигуреник кој што како квалификуен работник ја изгубил способноста за работа во својата професија под обични работни услови, ама по својата здравствена состојба, физичка или умна сила, може да врши некоја друга работа.

Привремена изнемогност постои за сето време, додека осигуреникот по престанокот на примане болесничка хранарина се лекуе од болеста заради која што изнемогнал, како и после спрешетокот на такво лекуење, додека спрема лекарското прелазуење може со вероватност да се очекуе изнемогнатост во срок од три години по престанокот на примане хранарина да ќе стече znovu способност за работа, односно изнемогнатост квалификуен работник способност за работа во својата професија.

Постојана изнемоглост постои кај изнемогнатиот осигуреник за кого спрема лекарското предвидување не може со вероватност да се очекуе да во рок од три години по престанок на примането болесничката хранарина друго ќе стече способност за работа, односно како квалитификуен работник способност за работа во својата професија. Постојана изнемоглост постои и кај осигуреник чија потполна изнемоглост односно привремена општа работна или професионална изнемоглост ќе потрае подолго од три години.

4. Права на членовите од фамилијата на осигурениците на ренти и пензии

Член 27

На членовите на фамилијата им припаѓа рента од денот на смртта на осигуреникот, односно од денот до кој што на умрениот уживаат му е веќе исплатена рента.

Правото на вдовичка и детска пензија почнува со денот на смртта на осигуреникот, а ако истиот веќе примал лична пензија, со денот на истекот на времето за кое умрениот веќе ја примал пензијата.

На членовите од фамилија на изгубен морнар им припаѓа рента од денот на потонување бродот, односно од денот кога стасала последната вест за нестаник на бродот, ако од денот на потонувањето на бродот или од последната вест за нестаникот брод поминал илест месеци а не стасала веродостојна вест за животот на изгубениот осигуреник. Во случај кога дополнително се утврди да осигурениот морнар за кого се мислело да е изгубен уште е во живот, преставува правото на неговата фамилија на понатамошна рента.

Прописите од претходниот став важат и за членовите на посада на унесрекен и изгубен авион.

Член 28

Ако осигуреник кој што ужива делимична рента умре од последици на нова несреќа во работа, ќе се отреди на членовите од неговата фамилија рента спрема основот по кој што била одмерена пораната рента. Ако основот за одмерување на рентата на унесрекен осигуреник во време на новата несреќа е поголем, нова рента ќе се одмери по овој поголем основ.

Член 29

Право на вдовичка (вдовечка) рента односно пензија се добива едни во случај, ако во моментот на смртта на осигуреникот се исполнети сите пропишани услови за тоа право. Со дополнително исполнување на пропишаните услови не се добива право на вдовичка (вдовечка) рента односно пензија. Право на вдовичка (вдовечка) рента односно пензија се губи ако дополнително престане некој од условите пропишани за тоа право.

Исклучително од прописот на ставот 1 на вдовичка помлада од 40 години на која што исплатата на вдовичка рента односно пензија и е запрета оти најмладото дете навршило 14 години на животот, мируе правото на рента односно на пензија за време додека не наврши 40 години на животот.

Член 30

Детските ренти односно пензии кои што се исплатуваат со вдовичката рента односно пензија, а чиј вкупен износ го префрлува половина износот на полна рента односно половина пензија на осигуреникот имаат сразмерно да се смалат. Вака ќе се постапи и со сирачињските ренти односно пензии, чиј вкупен износ го префрлува износот на полна рента односно пензија на осигуреникот.

Кога на еден од уживателите му престанува правото на рента односно пензија се повишуваат сразмерно износите на другите детски ренти односно пензии.

Член 31

Ако право на рента односно пензија добиваат сирачиња од првиот брак на умрениот осигуреник заедно со неговата вдовица и со децата од вториот брак, и припаѓа на вдовицата вдовичка рента односно вдовичка пензија во несмален износ, на најмладото сираче половина од вкупниот износ на детските ренти односно пензии, а на другите деца од обата брака втората половина на еднакви делови.

На вонбрачно дете на осигуреник му се признава право на рента односно пензија ако се докаже:

а) да осигуреникот кај матичниот уред или кај судот детето го признал за свое, или судот да утврди оти осигуреникот е татко на тоа дете;

б) да осигуреникот најмалку 10 месеци непосредно пред својата смрт се грижил за неговото издржување или со судска пресуда да бил осуден да го издржува.

Вонбрачно посмрче има право на рента односно пензија само во случај ако осигуреникот најмалку 10 месеци непосредно пред својата смрт живеал во заедничко домаќинство со мајката на посмрчето.

Член 32

Ако децата кои што уживаат рента односно пензија, се сместени во некој јавен завод, за време додека се во заводот, изнатата рента односно пензија ќе се исплатува на самиот завод.

Детската рента односно детската пензија по чл. 41 Законот за социалното осигурување ќе се исплатува и во случај, ако детето во часот на смртта на родител било постаро од 17 односно 23 години на животот под услов да неспособноста на детето за привредување настанала пред смртта на осигуреникот.

5. Заеднички одредби за правата од социалното осигурување

Член 33

Право на осигурување во случај на болест и несреќа во работа, доколку со прописите за социалното осигурување не е инаку одредено, добива осигуреник со денот на стапувањето на работа а ги губи со денот на излегувањето од работа, без оглед на тоа да ли е извршена пријава за стапување на работа односно за излегување од работа.

Член 34

Трошковите на болничкото лекување на осигуреник или на член од негова фамилија во јавните болници и други јавни здравствени заводи, ќе ги плати Државниот завод за социално осигурување само за оние болесници, кои што неговниот орган или одредениот лекар ги упатил на лекување или на нивното лекување пристапал дополнително.

Трошковите за лекување во јавните болници и јавните лечилишта ги плаќа Државниот завод за социално осигурување по пропишаната тарифа, а трошковите за лекување во другите лечилишта спрема погодба.

Правото на јавните болници и другите јавни здравствени заводи на наплата болнички трошкови застарува, ако наплатата не е посакана со писмен пат во рок од една година по престанокот на болничкото лекување.

Ако болесникот во хитен случај бил примен на болничко лекување, а не бил упатен во болница од орган на Државниот завод за социално осигурување или од одреден лекар, болницата е должна да побара од надлежната филијала на Државниот завод за социално осигурување болничката упатница најдоцна во рок од 15 дена по приемот на болесникот на лекување. Во противен случај болницата нема право на наплата на болничките трошкови настанати до денот на поднесување барањето за издавање болничка упатница.

Накнада на трошковите за испраќање болесникот во болница или од болница се дава за оној начин на превоз односно испраќање кој што ќе го одреди во хитен случај дополнително одобри одредениот лекар односно надлежната филиала на Државниот завод за социално осигурување.

Член 35

Ако Државниот завод за социално осигурување на осигуреникот или на членот од неговата фамилија не може да му даде бесплатно лекување, ќе му даде накнада за стварните трошкови на лекувањето, но најмногу до двострукиот износ од хранарината што му припаѓа.

Ако осигуреникот или членот на неговата фамилија се послужува со лекар или со здравствена установа кои што не се одредени за лекување осигуреници, трошковите настанати со ова лекување не паѓаат на терет на социалното осигурување со исклучение во случај кога заради докажана потреба за житна лекарска помоќ не било возможно да се обрати за помоќ на одреден лекар од социалното осигурување. За постоење потреба на хитна лекарска помоќ, за потреба на применетиот начин за лекување, како и за постоење и траење на неспособноста за работа одлучува врз основа на поднесените докази надлежната филиала на Државниот завод за социално осигурување.

Член 36

Парична потпора за издржување фамилијата како и парична потпора за дневни ситни трошкови за време траењето на болничко, санаториумско, бањско или климатско лекување унесреќениот односно изнемогнатиот осигуреник се исплатува:

- а) пред почетокот на правото на рента односно пензија во височина на овие парични потпори од осигурувањето за случај на болест;
- б) од почетокот на правото на рента односно пензија парична потпора за издржување фамилијата во износ од 50% од полната рента односно пензијата што му припаѓа, а парична потпора за дневни ситни трошкови во износ од 20% од полната рента односно од пензијата што му припаѓа.

Член 37

На уживателите на ренти односно пензии кои што се навоѓаат на болничко или друго заводско лекување не им припаѓа парична потпора за издржување фамилијата за време, за кое унапред им е исплатена рентата односно пензијата. Унапред исплатената рента односно пензија за време поминато на болничко лекување не се одбига кај понатамошната исплата на рента односно на пензија.

Ако болничкото лекување траело подолго од времето за кое што унапред е исплатена рента односно пензија, на уживателот се исплатува рента односно пензија од денот на завршетокот на лекувањето доколку тоа право не му престанало.

Прописите од овој член не се однесуваат на уживатели на ренти и пензии кои што по основот на ова запослување се обвезно осигурени.

Член 38

Кога осигуреникот истовремено добил право на рента и право на пензија, па по прописот на членот 43 став 2 Законот за социалното осигурување му е признаена само рента односно пензија како поголемо давање, му мирува правото на помалата рента односно пензија. Рентата односно пензијата од правото кое што мируело ќе му се признае на уживателот, доколку уште постоат услови за уживање на тоа право, кога порано признаената рента односно пензија ќе му престане или се смалува под вредноста на правото кое што мируело.

Ако умре уживателот на рента кому задобиеното право на помала пензија мируело а смртта не настапила како последица на несреќа во работа, ќе се признаат на неговата фамилија сите задобисни права од пензиското осигурување.

Член 39

На унесреќениот односно привремено изнемогнатиот осигуреник ќе се одреди привремена рента односно привремена пензија, за времето додека ќе се утврди степенот на постојано смалување способноста за работа односно на постојана изнемогност на осигуреникот, како и додека на унесреќениот или изнемогнатиот осигуреник му е потребно понатамошно лекување.

Привремената рента може да се исплатува најмногу за време од две години од денот на престанокот на правото на хранарина.

Правото на инвалидска пензија односно рента престанува, кога ќе престане состојбата од изнемогност на уживателот на пензијата, односно кога кај уживателот на рента постојаната состојба на смалувањето способноста за работа не префрлува една третина.

Член 40

Државниот завод за социално осигурување има право да бара повраќање на погрешно исплатените износи на ренти, пензии и други парични давања и да ги наплати по административен пат (со одимвање од рентата или пензијата односно со забрана наплатата на осигуреникот) било одеднаш било во оброчи. Последен месечен одбиток не може да биде поголем од една четврт на месечната рента или пензија односно една четврт од осигурениковата плата.

Повраќањето на прописно исплатените ренти, пензии и други парични давања може Државниот завод за социално осигурување да ги наплати по административен пат во случај, кога уживателот со лажно претставување на одлучувачките факти или со казниво дело утврдено со судска пресуда ја издејствувал одлуката за правото на парични давања од социалното осигурување.

Член 41

Оброците на рента односно пензија запрена по прописот на членот 46 став 1 Законот за социалното осигурување нема ни во кој случај дополнително да се исплатуваат на самиот уживател.

Член 42

Во случај кога за погреб на осигуреник или на член од негова фамилија се погрижиле трети лица им припаѓа накнада на стварно направените трошкови најмногу до износот на погребнината. Ако трошковите на погребот изнесуваат помалку од погребнината, се исплатува разликата на фамилијата од осигуреникот односно на самиот осигуреник.

6. Права на осигуреникот после излегувањето од работа

Член 43

Осигурувањето не се прекинува за време на неплатеното отсуство на осигуреникот кое што не траело подолго од два месеца, како ни за времето на отсуство на осигуреникот заради усовершување во струката кое што не трае подолго од шест месеци, ако за време траењето на отсуството редовно се плаќа допринос. Доприносот ќе се плаќа спрема работодавачката која што осигуреникот ја имал во последниот календарски месец пред месецот во кој што почнал да го користи отсуството.

Времето поминато на воена вежба, за кое што не се платени доприноси, не се смета во време на осигурување за случај на болест, ниту се смета во временски период кој што се зема во оглед кај установување основот за болесничка хранарина.

Член 44

Доброволно продолжување на осигурувањето се врши со уплата на доприносот за односната гранка на осигурувањето спрема работодавачката која што осигуреникот ја имал во календарскиот месец непосредно пред месецот во кој што престанала обвезата на осигурувањето.

Првиот месечен допринос има да се плати во рок од 15 дена после пријавата на доброволното продолжување на осигурувањето. Нонатамошните доприноси доспеваат на секој прв ден во месецот, а имаат да се плаќаат месечно унапред.

Лице кое што доброволно го продолжило осигурувањето за случај на болест го губи правото од тоа осигурување ако застане со плаќањето на доприносот повеќе од еден месец. Ако такво лице не заостанало со плаќањето на доприносот повеќе од два месеца, задобива одново право од осигурувањето по истек на 15 дена откако ќе го уплати ситот заостанат допринос.

Член 45

Ако лице кое што изгубило право на рента или пензија заради поновно задобивање работна способност влегуе на работа во рок од 5 години по престанокот на ова право, му се засметуе кај одмерувањето на новата пензија сето време од пораното пензиско осигурување.

Член 46

Во случај на смрт на лице кое што заради болеста го исцрпело правото од социалното осигурување, ќе му се исплати погребнина ако смртта настанала како последица на оваа болест во рок од две години сметајќи од престанокот на правото од осигурувањето за случај на болест.

ГЛАВА III

Должности на работодавачот

1. Поднесување пријава

Член 47

Работодавачот е должен во рок од 8 дена да ја пријави на надлежната филиала на Државниот завод за социално осигурување односно на нејзината експозитура и повереништво стапувањето на осигуреникот на работа, истапувањето на осигуреникот од работа, како и сите промени кои што влијаат на правата на осигурениците од социалното осигурување. За морнари кои што се навогјаат во иностранство овој рок тече од денот кога работодавачот дознал за нивното стапување на работа, истапување од работа или настанатата промена.

Промената на заработувањата има да се пријави во рок од 5 дена по истекот на месецот во кој што промената настанала.

За осигуреникот кој што работи кај повеќе работодавачи, должен е пропишани пријави да поднесе секој поедин работодавач.

Лицата, чиот наеман работен однос ќе трае помалу од 8 дена, должен е работодавачот да ги пријави штом ќе стапат на работа а може истовремено и да ги одјави.

Работодавачот е должен да поднесе пријава и во случај кога не е сигурен да ли е кај него упосленото лице обвезно на социално осигурување. Во таа пријава работодавачот е должен да ги наведе разлозите заради кои што смета да пријавеното лице не е обвезно на социално осигурување. Лица кои што не се обвезни на социално осигурување не стечуат со пријавата никакви права од социалното осигурување.

Работодавач кој што врши пресметка и плаќање на доприносите со исплатна листа, не е должен одделно да ги пријавуе промените во заработувањата на осигуреникот, пролазните прекинувања и промени на категориите на запослувањето. Ако му е на таков работодавач по природата на работата невозможно да изврши пријави во рок пропишан во ставот 1, должен е за тоа да ја извести надлежната филиала на Државниот завод за социално осигурување, која што може да му дозволи пријавите да ги поднесе заедно со исплатната листа.

Сите трошоци во врска со поднесувањето на пропишаните пријави и исплатните листи ги сноси работодавачот.

Министерот на трудот ФНРЈ ќе пропише образец на исплатната листа и образец на пријавата.

Член 48

Работодавачот или неговиот застапник должен е секоја несреќја во работата, исклучително професионалното оболување, ако е вероватно да несреќјата ќе има за последица смрт на унесреќениот или смалување на неговата способност за работа подолго од три дена, да ја пријави најдалеку во рок од 48 саати на надлежната филиала на Државниот завод за социалното осигурување односно на нејзината експозитура или повереништво.

Во случај на несреќја во работата, која што се догоди на брод за време на пловидба, заповедникот на бродот должен е несреќјата со кусо опишување на собитието и неговите последици да ја внесе во дневникот на бродот, а ако за бродот не постои обвеза на водење дневник, во нарочен записник. Изводот од дневникот односно преписот од записникот за несреќјата должен е заповедникот на бродот во првото пристаниште да го завери кај надлежниот пристанишен орган односно консултатот на изшата држава и да го достави на надлежната филиала на Државниот завод за социално осигурување.

2. Пресметување и плаќање допринос

Член 49

Државните надлештва, државните и кооперативните установи и претпријатија, како и другите работодавачи кај кои што е редовно упослено 10 или повеќе лица обвезни на социално осигурување, должни се сами да извршат пресметка на доприносот по исплатната листа и да ги платат овие доприноси без одделен платен налог. Исплатната листа, потпишана од работодавачите или од овластените лица, има да се поднесе на надлежната филиала на Државниот завод за социално осигурување односно на нејзината експозитура или повереништво во рок од 5 дена по извршената редовна исплата. Во ист рок работодавачот е должен да ги плати доприносите пресметани во истата листа.

Филиалата на Државниот завод за социално осигурување може да одреди да и работодавачите, кај кои што е упослено редовно помалу од 10 лица обвезни на социално осигурување, да вршат пресметка и уплатата на доприносите со исплатна листа.

Ако е по природа на работата невозможно да се врши исплата на заработувањата на работниците и намештениците следниот ден по завршетокот на исплатниот период, работодавачот е должен на надлежната филиала на Државниот завод за социално осигурување унапред да и го соопшти денот кој што е одреден за редовната исплата за заработувањата.

Член 50

На работодавачот кој што со исплатна листа врши пресметка и плаќање на доприносот на социалното осигурување филиалата на Државниот завод за социално осигурување ќе му издаде одделен платен налог:

а) кога е должен да ја плати разликата на доприносот заради погрешно извршеното пресметување во исплатната листа;

б) кога во рок од месец дена по извршената редовна исплата не и доставил из филиалата на Државниот завод за социално осигурување односно на нејзината експозитура или повереништво исплатна листа за односниот исплатен период.

Платниот налог од точ. б) на претходниот став ќе се издаде привремено на оној износ на доприносот, кој што е пресметан во последната доставена исплатна листа, додека не се присоберат стварни податоци потребни за пресметка на доприносот.

Работодавачот е должен со платен налог пропишаните доприноси да ги плати во рок од 5 дена по приемот на платниот налог.

Член 51

Работодавач кој што доприносот за социалното осигурување ќе го пресметуе по исплатна листа,

должен е да изврши пресметка на доприносот спрема разредот извршен на потврдата за пријавата на стапуењето на осигуреникот на работа односно на потврдата за пријавуењето промената на заработувачката на осигуреникот. Доприносите кои што стаале во текот на еден месец работодавачот е должен да ги уплати до петниот ден на следниот месец.

За осигурениците, чијата заработувачка не е пријавена во месечен износ, а бивниот работен однос трае непрекинато низ целиот календарски месец, работодавачот е должен, кој пресметката на доприносот не је врши по исплатната листа, да ги плати доприносите за 23 работни денови, без оглед на стварниот број на работните денови во поедини календарски месец.

Ако работодавач во одреден срок не поднесе исплатни листи или пропишани пријави или ако на повторен позив на филиалата на Државниот завод за социјално осигурување односно нејзината експозитура или повереништво не ги поднесе барањие подаци во одреден срок, ќе се присоберат потребни подаци на лице место на трошок на работодавачот.

Ако работодавачот подациите потребни за пресметка на доприносот ги нема или га затаи, или уништи, доприносите ќе се омерат врз основа на присобраните подаци за обемот и траењето на извршената работа.

Член 52

Доприносот за социјалното осигурување се плаќа за секој започнат ден на работењето, за деновите на болуењето скопчано со неспособност за работа, како и другите денови во кои што осигуреникот не работи, ако за тие денови има празо на плата од работодавачот било во целост или делимично.

Ако осигуреникот работи кој повекје работодавачи, секој работодавач должен е да ги плати доприносите од заработувачката која што на осигуреникот му ја исплатил.

За претпријатија, кои што по природа на работата често го менуваат своето седиште (патујќие артистичко друштво, циркуси и слично) може надлежната филиала на Државниот завод за социјално осигурување односно нејзината експозитура или повереништво унапред да ги наплати доприносите за социјално осигурување.

Член 53

При утврдуењето височината на заработувачката има да се земат во оглед сите парични принадлежности на кои што осигуреникот има празо (надници, плати, накнади за прекувремена работа, постојани премии и други постојани додаци).

Ако осигуреното лице покрај паричните принадлежности или наместо тие принадлежности добива за својата работа принадлежности во натура (жилиште, огрев и други следованија), кај утврдуењето на височината на заработувачката и оние принадлежности има да се засметаат, по пропишаните парични еквиваленти. Паричните еквиваленти за принадлежности во натура ги пропишуат министрите на трудот на народните републики.

Кај осигуреници, за кои што пресметката на доприносот не се врши со исплатна листа, а заработувачката не им е одредена по време (скордна заработувачка), заработувачката ќе се пријави по износот кој што приближно одговара на просечната вредност на дневната односно месечната заработувачка на работникот на таква работа. Филиалата на Државниот завод за социјалното осигурување може во согласност со синдикалната организација на работниците и намештениците и со односниот работодавач унапред да ја одреди просечната височина на заработувачката на такви работници за одреден временски период.

Член 54

Дирекцијата на Државниот завод за социјално осигурување може да одреди плаќањето на додатниот допринос за сите претпријатија од поедина стопан-

ска гранка или за поедини претпријатија, во кои што работата е особено штетна за здравјето и животот на упослените лица, на осигурениците се изложени значително на поголема опасност на оболување, несреќја или изнеможеност. Дататниот допринос, кој што во целост паѓа на терет на претпријатието, може да изнесуе најповекје 25% од вкупниот износ на доприносот за социјалното осигурување.

Претпријатието кое што не ги спровело мерките за заштита на здравјето и животот на работниците, одредени од надлежниот државен орган, може надлежната филиала на Државниот завод за социјално осигурување да го обврже на плаќање на поголем допринос во гранката на осигуруењето за случај на болест и во гранката на осигуруењето за случај на изнеможеност, старост и смрт. Тој поголем допринос може да изнесуе најповекје 15% од вкупниот износ на доприносот за социјалното осигурување.

Претпријатието кое што не изврши пропишани односно од надлежниот државен орган одредени мерки на опрезност или не постави пропишани заштитни справи, може филиалата на Државниот завод за социјалното осигурување со одлука да го обврже на плаќање позисок допринос во гранката на осигуруењето за случај на несреќја. Тој позисолен допринос може да изнесуе најповекје 25% од вкупниот износ на доприносот за социјалното осигурување.

Член 55

Работодавач, кој што ставаите доприноси на ги плати во пропишаниот срок, должен е да плати 6% затезна камата до денот на стварно извршената уплатата на доприносот. Каматите се засметуат за секој започнат месец како за цел месец, и тоа од износот заокружен на цели стотини динари.

3. Други должности

Член 56

Работодавачот е должен осигуреникот бесплатно да му издаде пропишана потврда за упослуењето која што му е потребна за остаруењето на неговите права од социјалното осигурување.

Образецот на потврдата за упослуењето го пропишуе Министерот на трудот ФНРЈ.

Член 57

Во случај на несреќја во работата работодавачот или неговиот застапник должен е да ги преземе сите мерки, на унесреќјениот да му се даде нахитно лекарска помош.

Член 58

Работодавачите се должни на контролните органи на Државниот завод за социјално осигурување да им дадат потполни и точни обавестуења и да ги стават на увид сите работни книги и евиденции, потребни заради контролата на правилното вршење на пропишаните должности за пријавување осигурениците и плаќање на доприносот.

Ако со непосредна контрола од страна на Државниот завод за социјално осигурување би можела да се повреди државна тајна, контролата може да се врши само по претходно одобрување на надлежниот државен орган односно преку државните контролни органи.

Член 59

Претпријатијата кај кои е редовно упослено повеќе од 500 осигуреници, должни се во свој трошок да уредат соодветни простории за амбуланта и бесплатно да ги стават на располагање на Државниот завод за социјално осигурување.

Кај вршењето на позремени или особено опасни работи во местата далеку од седиштето на амбуланта на социјалното осигурување, должни се и претпријатијата кај кои е упослено помалу од 500 осигуреници на свој трошок да уредат соодветни простории за амбуланта, како и потребни работни и жилишни згради и бесплатно да ги стават на располагање на Државниот завод за социјално осигурување.

Должноста на претпријатието, да ја изврши обвезата предвидена во ставот 1 односно 2 ја одредува министерот на трудот на народната република по предлог на надлежната филијала на Државниот завод за социалното осигурување со одлука, во која што ќе го пропише и рокот на извршувањето обвезата. Со одлуката може да се обвржат и повеќе комшииски претпријатија, на заеднички трошок да ги извршат овие обвези. Жалба против овие одлуки го задржува извршувањето.

Ако претпријатието по правосилноста на одлуката од ставот 3 на овој член не ја изврши обвезата во одредениот рок филијалата на Државниот завод за социално осигурување може да уреди потребни простории и со платни излог да го обврже претпријатието на накнада настанатите трошкови.

4. Накнади и казни

Член 60

Работодавач односно одговорниот раководач должен е да ги накнади на Државниот завод за социално осигурување сите трошкови настанати во врска со извидите на самото место заради несреќа во работата во случај:

1) кога пријавата за несреќа во работата воопшто не ја поднесе или ја поднесе по истекот на 8 дена од делот на несреќјата;

2) кога пријавата за стапувањето на работата на унесреќјениот осигуреник не ја поднес во пропишан срок, а несреќјата се догодила пред поднесувањето на заложената пријава.

Член 61

Работодавачот односно одговорниот раководач должен е накнадата од членот 14 Законот за социалното осигурување да му ја плати на Државниот завод за социално осигурување во височината на вкупната (главничната) вредност на признатите пензии односно пензии, засметани по сметковните основи пропишани за социалното осигурување.

Член 62

Работодавачот односно кај државните надлежности и установи и кај државните и кооперативните претпријатија одговорниот раководач, ќе се казни за прекршување со парична казна, и тоа:

а) од 1.000 динари до 3.000 динари, а во повторен случај до 5.000 динари.

1) ако намерно или со груба немарност го помага осигуреникот во оштетување на Државниот завод за социално осигурување.

2) ако го спречува осигуреникот во исполнувањето обвезите спрема Државниот завод за социално осигурување;

3) ако на осигуреникот не му издаде потврда за упослувањето, која што му е потребна во цел на остварувањето на неговите права од социалното осигурување или инаку го спречува во користењето на овие права;

4) ако противно на прописите врши одбичи од заработувачката на осигуреникот или со него склопи договор, чиите одредби се во противност со прописите за социалното осигурување;

5) ако не води пропишани исплатни листи и други евиденции за осигурениците и нивните заработувачки или не ги чува до пропишаниот рок;

6) ако на контролните органи противправно им ги скрива потребните и точните податоци и остварувања или спречува извиди на самото место односно увид во работните книги и евиденции;

7) ако во случај на несреќа во работата не ја пријави несреќјата во пропишан рок од 48 сати, како и ако не ги превземе сите мерки на унесреќјениот да му се пружи најбитно лекарска помошт.

б) од 200 до 2.000 динари:

1) ако во општо не го пријави или не пријави во пропишан срок стапувањето на работа или стапувањето од работа на осигуреникот, или не ја пријави промената во работниот однос која што влијае на правото на осигуреникот од социалното осигурување;

2) ако ја пријави во поголем или помал износ заработувачката на осигуреникот;

3) ако не врши други должности одредени со прописите за социалното осигурување.

Член 63

Правото на прогон заради прекршувањето прописите за социалното осигурување застарува, ако против прекршителот не е поведена постапка во рок од три месеца од денот кога филијалата на Државниот завод за социално осигурување дознала за прекршувањето.

ГЛАВА IV

Постапка за остварување правата по прописите за социално осигурување

1. Постапка за остварување правата за случај на болест, трудноќа и пороѓај

Член 64

Осигурениците ги остваруваат правата во случај на болест, трудноќа и пороѓај за себе и за членовите на својата фамилија кај надлежните филијали на Државниот завод за социално осигурување и нивните експозитури и повереништва врз основа на потврда на работодавачот за нивното упослување. Осигурениците се должни по барање на филијалата односно експозитурата да поднесат и други документи и докази, кои што се потребни за установањето на нивното право во случај на болест, трудноќа и пороѓај.

Филијалите на Државниот завод за социално осигурување односно нивните експозитури ќе им пружат на осигурениците парични помошти во случај на болест, трудноќа и пороѓај врз основа на пропишани уверења издадени од лекарите на Државниот завод за социално осигурување или од одреден лекар, односно врз основа на оцената на лекарско-работничката стручна комисија.

Филијалите на Државниот завод за социално осигурување односно нивните експозитури должни се и на оние осигуреници, кои што не се пријавени заради осигурување, да им дадат бесплатна лекарска помошт и одма да поведат постапка во цел на утврдувањето на другите права на осигуреникот како и одговорноста на работодавачот по прописите за социалното осигурување.

Ако осигуреникот истапил од работа, ги остварува своите права по чл. 47 Законот за социалното осигурување врз основа на потврда на надлежната филијала на Државниот завод за социално осигурување односно нејзината експозитура кај која бил пријавен заради осигурување.

Член 65

Лекарот на Државниот завод за социално осигурување односно од страна на Заводот одреден лекар должен е кај давањето на лекарска помошт на осигуреникот да оцени, да ли е осигуреникот заради болеста неспособен за работа. Во случај на утврдена неспособност на осигуреникот за работа лекарот е должен, штом ќе установи оти таа неспособност ќе трае подолго од 3 дена да ја достави пропишано уверење на надлежната филијала на Државниот завод за социално осигурување односно на нејзината експозитура.

Кај давањето на лекарска помошт во случај на трудноќа и пороѓај за време од 6 недели пред пороѓај и 6 недели после пороѓајот лекарот ќе ја достави на надлежната филијала на Државниот завод за социално осигурување односно на нејзината експозитура.

експозитура прописно уверење без оглед на состојбата на работната способност на осигурениците.

Член 66

Надлежната филиала на Државниот завод за социјално осигурување односно нејзината експозитура, кога утврди оти се исполнети пропишаните услови за исплата паричната помош за случај на болест, труднокја и пороѓај ќе ги исплатува овие помошти на осигурениците без издавање одделна одлука за признавањето на правото. Во противно ќе донесе образложена одлука за непризнавање правото на парична помош со напатствије за правото на жалба.

Ако се појави спор во врска со оцената на неспособноста на осигуреникот за работа, која што ја дал лекарот на Државниот завод за социјално осигурување односно одредениот лекар, филиалата односно експозитура должна е да го урати овој спор на решување на лекарско-работничката стручна комисија од прв степен.

2. Постапка за пријавување и утврдување несреќја во работата

Член 67

Надлежната филиала на Државниот завод за социјално осигурување должна е одма, штом ќе прими пријава или инаку ќе дознае за несреќјата во работата, да започне постапка со цел на утврдување да ли пријавената несреќја има да се смета за несреќја во работата. Според потреба филиалата ќе превземе мерки, во таа цел да се извршат и извиди на самото место.

За извидите на самото место благовремено ќе се обавести надлежниот народен одбор (инспекцијата на трудот), работодавачот и унесреќјениот осигуреник. Во случај на смртна несреќја ќе се обавестат најблиските роднини на умрениот. Освен тоа за извидите ќе се обавести и месната синдикална организација. Во случај на потреба може да се повика и лекар кој што го лечи унесреќјениот, како и други стручњаци.

Унесреќјениот може на свој трошок да си одреди застапник кај извидот на самото место.

Член 68

Во текот на постапката за установување несреќјата во работењето потребно е особено да се испитаат и утврдат следните факти и опстојателства:

- 1) време и причина на несреќјата;
- 2) природа и последици на несреќјата;
- 3) кој е виновник за несреќјата (работодавачот односно одговорниот раководач, унесреќјениот осигуреник или трето лице);
- 4) да ли постоат членови на фамилијата на унесреќјениот осигуреник кои што би можеле да имаат некакви права од социјалното осигурување во врска со несреќјата;
- 5) порани телесни маани на унесреќјениот осигуреник или последици на пораните повреди.

Ако постапката за установување несреќјата во работата ја провел друг државен орган должен е записниците и другите списи од таа постапка да ги достави на надлежната филиала на Државниот завод за социјално осигурување во рок од 8 дена по завршетокот на постапката.

Член 69

Секој лекар кој што му дал прва помош на унесреќјениот осигуреник, кого го задесила несреќја на патување односно извон од местото на работењето, должен е да ја пријави несреќјата во рок од 24 часа на надлежниот државен орган на чието подрачје се догодил случајот, односно на чието подрачје на унесреќјениот осигуреник му е дадена прва лекарска помош. Државниот орган во таков случај должен е веднаш да започне постапка заради устано-

вувањето несреќјата во работа и за тоа да ја обавести филиалата на Државниот завод за социјално осигурување, надлежна спрема местото на запослувањето на унесреќјениот осигуреник.

Постапката за пријава и утврдување на несреќјата во работата, која што ќе му се стори на осигуреникот извон подрачјето на Федеративна Народна Република Југославија, ќе ја пропише Министерот на трудот ФНРЈ.

3. Постапка за одредување правата од осигурувањата за случај на несреќја во работата и од пензионото осигурување

Член 70

Правата од осигурувањето за случај на несреќја во работата ќе ги установи филиалата на Државниот завод за социјално осигурување по службената должност а врз основа на пријава и проведената постапка заради установувањето несреќјата во работата.

Правата од пензионото осигурување ќе ги установи филиалата на Државниот завод за социјалното осигурување само по барање на овластеното лице.

Врз основа на проведената постапка заради установување несреќјата во работа, односно врз основа на барањето на овластеното лице, ќе издаде надлежната филиала на Државниот завод за социјално осигурување одлука за признавањето правата од осигурувањето за случај на несреќја во работата, односно од пензионото осигурување.

Член 71

Во цел на утврдување опстојателствата погребни за установување правата од осигурувањето за случај на несреќја, изнеможеност, старост и смрт филиалата на Државниот завод за социјално осигурување должна е да набави налаз на лекарско-работничката стручна комисија, а има право во таа цел да бара потребни обавестувања и подаци и од работодавачот и од трети лица. Работодавачот е должен на ова барање да му удоволи во рок од 8 дена.

Ако работодавачот ни на повторно барање не ги поднесе побараните подаци во рок од 8 дена, филиалата на Државниот завод за социјално осигурување ќе присобере на начин пропишан во членот 58 на оваа уредба, потребни подаци на самото место на трошок на работодавачот.

Член 72

Ако се утврди дополнително оти одлуката за правото на рента или пензија е донесена врз основа на погрешни подаци или погрешна оценка на стварта или заблуда за стварните опстојателства, ќе се донесе нова одлука, со која што рентата или пензијата ќе се обустави, смали или повиси.

Ако кај унесреќјениот осигуреник настапи промена која што влијае на смалувањето на неспособноста за работа, унесреќјениот има право да бара да се изврши повторен лекарски преглед и да се одреди нова рента. Во таков случај може на унесреќјениот врз основа на налазот на лекарско-работничката стручна комисија да му се призна право на рента по изменетиот основ од денот на поднесеното барање.

Државниот завод за социјалното осигурување кога ќе дознае за промената кај уживателот на постојаната рента или постојаната пензија како и за промената за стварните опстојателства кои што влијаат на правото од социјалното осигурување или на височината на рентата односно пензијата, должен е во рок од три месеца откако дознал за промената да донесе одлука за обновувањето на постапката.

Одлуката за обуставувањето, смалувањето или поголемињето на рентата или пензијата, донесена во обновената постапка, влегуе во сила со денот на исплатата на првиот оброк на рентата односно пензијата, кој што доспева после донесената одлука.

Член 73

Овластениците на рентата или пензијата должни се по барање на филиалата на Државниот завод за социјално осигурување да ги поднесат сите доказати и други докази, кои што се потребни за установување правото на рента или пензија како и за нивната исплата.

4. Постапка за наплата побаруењата од Државниот завод за социјално осигурување

Член 74

Државниот завод за социјално осигурување ги остваруе своите побаруења по прописите за социјалното осигурување спрема работодавачите, осигурениците и третите лица по правило преку своите филиали и нивните експозитури и повереништва а врз основа на исплатните листи, платни налози, изводи од текужките сметки и одлуки за плаќањето на должните доприноси.

Член 75

Присилната наплата на своите побаруења од движниот имот на должниците Државниот завод за социјално осигурување може да ја врши врз основа на правосилни јавни извршни документи наведени во чл. 10 Законот за социјално осигурување било сам преку своите филиали и нивните експозитури и повереништва, било преку околските судови или околските односно градските (реонските) извршни одбори, надлежни спрема седиштето на работодавачот односно спрема местото во кое што должникот живее.

Присилната наплата против државните стопански претпријатија, надлежства и установи ќе се врши врз основа на правосилни јавни исправни документи со забрана на сметката кај државната кредитна установа и со прелос на сметката на Државниот завод за социјалното осигурување.

Присилната наплата на своите побаруења од недвижниот имот на должниците Државниот завод за социјално осигурување може да ја врши само преку околските судови.

Член 76

Побаруењата спрема солидарните гаранти од чл. 9 Законот за социјално осигурување Државниот завод за социјално осигурување ги остваруе врз основа на одделни платни налози издадени на солидарните гаранти.

Жалбите против платните налози од претходниот став го одлагаат извршуењето.

5. Постапка за поднесување и решавање жалби

Член 77

Против секој платен налог, одлука и решение на Дирекцијата на Државниот завод за социјално осигурување и неговите филиали доколку тие се однесуваат на одредувањето правата на осигурениците и на членовите од нивните фамилии, има место на жалба во срок од 15 дена од денот на приемот на платниот налог, одлука или решение. Жалбата не го задржуе извршуењето, доколку со одделни прописи не е инаку одредено.

Против решењата на експозитурите и повереништвата на филиалите на Државниот завод за социјално осигурување може да се поднесе жалба до надлежната филиала.

Член 78

Жалбите против платните налози за плаќање доприносот и другите побаруења од односот на социјалното осигурување, како и против другите одлуки и решења издадени на работодавачите и на третите лица од страна на филиалата на Државниот завод за социјално осигурување, му се поднесуваат на министерот на трудот на народната република.

Жалбите против одлуките и решењата издадени од страна на Дирекцијата на Државниот завод за социјално осигурување му се поднесуваат на Министерот на трудот ФНРЈ.

Жалбата му се предава на оној орган на Државниот завод за социјално осигурување против чијата одлука се поднесуе жалбата.

Член 79

Во поглед на доставувањето на платните налози, одлуки и решења на органите од Државниот завод за социјално осигурување, како и во поглед на поднесувањето жалбите преку пошта, ќе се применуваат прописите кои што важат за постапката на органите од државната управа.

Член 80

Постапка за поднесување и решавање жалби против одлуките и решењата на органите на Државниот завод за социјално осигурување (Дирекцијата, филиалите, експозитурите и повереништвата), доколку се однесуваат на одредување правата на осигурениците и членовите на нивните фамилии, ќе се уре и со одделни прописи во смисла на чл. 56 став 2 Законот за социјално осигурување.

ГЛАВА V

Преодни и завршни одредби

Член 81

На осигурениците кои што учествувале во народноослободителната борба како и припадниците на Партизанските одреди на Југославија, Народноослободителната војска и Југословенската армија и другите борбени и илегални организации на Народноослободителниот покрет на осигурениците кои што за време на народноослободителната борба работеле во народноослободителните одбори и во други органи на народната власт или народните општествено-политички организации или во нивните работилници, претпријатија и установи, како и на државјаните ФНРЈ кои што биле припадници на партизанските одреди во други држави, ќе им се призна тоа време, но најдалеку до крајот на 1945 година, како време за пензионно осигурување, и тоа на борците како време на запослување во категорија на најтешки работи, а на другите осигуреници како време на запослување во категорија на потешки работи.

На осигурениците-жртви на фашистичкиот терор кои што биле од окупаторот и неговите помагачи заговорени, заробени, интернирани, конфисирани, депортирани или одведени на присилни работи, а ќе се огрешиле кои придобилите на Народноослободителниот покрет, ќе им се призна тоа време во време на пензионното осигурување како време на запослување во категорија на потешки работи.

На осигурениците наведени во ставот 1 и 2 ќе им се смета во време на пензионното осигурување времето за кое што биле згради нивното антифашистичко држење и работење лишени од слобода после 1 септември 1937 година.

За време, кое што се по прописите на ставот 1 и 2 засметуе во пензионно осигурување, се зема како основ најповеќе осигурена заработуачка во онштото социјално осигурување на ден 6 април 1941 година.

На осигурениците наведени во ставот 1 и 2 им се признава времето кое што им се засметуе во пензионното осигурување, како време на осигурувањето за случај на болест, труднокја и поротјај во сите оние случаи, дека е правото условено со некое траење на осигурувањето пред настапувањето на осигуруениот случај.

Правата наведени во ставот 1 и 2 ќе им се признат на осигурениците, ако барањето за признавање на тие права го поднесат на Државниот завод за социјално осигурување најдалеку до 31 декември 1948 година.

Член 82

Кај одмерувањето рентите и пензиите се земаат како основ на осигурувањето за време на осигурувањето.



СЛУЖБЕН ЛИСТ
НА СЕДМИНАСТАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОГЛАСНИ ДЕО

Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ подготвува постојано број свески од свесјата Збирка на закони. Така поскоро ќе излезе од штампа Законот за државните службеници со коментар од др Лео Гершкович и др Александар Балтич, Законот за установување право на пензија и за пензионисање државните службеници со објаснуења, како и Законот за еднообразното сметководство со коментар и напатствија за примена.

Исто така се подготвува Збирката на кривични прописи со објаснуења и напатствија, Законот за авторско право со прелиминарните и објаснуењата, Законот за печатот и Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, Законот за војните мивалиди со сите уредби и правилници и објаснуења.

Сите издања на „Службениот лист ФНРЈ“ можат да се добијат преку Редакцијата, Бранкова 20, Београд, или на чековна сметка 62324; со Народната Република Србија во сите продавачници на државното издавачко претпријатие „Просвета“ и во другите државни, фронтовски и други книжарници; во Народната Република Словенија во сите подружници и продавачници на Словенскиот книжен завод и во другите книжарници; во Народната Република Хрватска во сите подружници на издавачкото претпријатие „Напријед“, во сите продавачници на Хрватскиот накладни завод, во книжарницата „Просвета“, филијалата на „Политика“ во Загреб и другите книжарници; во народните републики Македонија и Црна Гора во сите книжарници „Култура“; а во Народната Република Босна и Херцеговина во книжарницата „Светлост“ во Сарајево и во другите државни, фронтовски и други книжарници.

ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе од штампа, како свеска бр. 56 Збирката на законите, Законот за Јавното обвинителство со објаснуењата и регистерот во редакцијата на Јавното обвинителство ФНРЈ, предговорот го напишал др Јосип Хрнчевич, јавниот обвинител ФНРЈ. — Книгата има четири табака и штампана е на сите четири народни јазици. Цената е 8.— динари.

ЗАКОН ЗА УРЕДУЕЊЕ НАРОДНИТЕ СУДОВИ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе овне денови од штампа второто издање свеската 20 на Збирката на законите Законот за уредуење народните судови со објаснуења во Редакцијата на Министерството на правосудието ФНРЈ. Оваа книшка многу корисно ќе им послужи на сите народни судии, на судиите поротници, адвокатите и студентите на правни науки. Книгата има 7 штампани табака и излезе на сите четири народни јазици. Цена е 12 динари.

НОВ ЗАКОН НА ТАКСИТЕ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ како свеска 20 на Збирката на закони излезе второто издање на Законот за таксите со правилникот за неговото извршуење и званичен коментар на Министерството на финансите ФНРЈ. Во оваа книшка која што е печатена на сите четири народни јазици е дадена целокупната пречистена материја од областа на нашето ново законодавство за таксите. За да биде применливо на поарно разгледување и правилно применување на законските одредби Министерството на финансите ФНРЈ даде

свој службен коментар на Законот за таксите и на правилникот за неговото извршуење. Цената е 12 динари.

ЗАКОН ЗА ОПШТОДРЖАВЕН СТОПАНСКИ ПЛАН И ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе во свеската 35 на Збирката на законите Законот за општодржавниот стопански план и за државните органи за планирање и Законот за државните стопански претпријатија. Во книгата се објавени говорите и експозите на Министерот Андрија Хебранг и на Борис Кидрич кои што ги даде пред Народната скупштина. Книгата излезе на српски, хрватски и македонски народен јазик и кошта 15.— динари.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1947 ГОДИНА

Годишната претплата на „Службениот лист ФНРЈ“ за 1947 година изнесуе 550.— динари ако целиот износ се полага одеднаш во текот на првото полугодиште. Ако претплата се полага, полугодишно, тогаш за секое полугодиште изнесуе 300.— динари.

Претплата на „Службените соопштења на Сојузниот уред за цени“ за 1947 година изнесуе 250.— динари. Ако претплата се полага само за едно полугодиште, тогаш за секое полугодиште изнесуе 130.— динари.

Претплатата за 1947 година треба да се испрати најдоцна до 31 декември 1946 година, оти со 1 јануари 1947 година ќе се започне испраќањето на сите кои што до тој срок не ќе положат претплата. Доколку е неможно од буџетски разлози, треба да се јави на Администрацијата на „Службениот лист ФНРЈ“ колку примерци во идната година и на кој народен јазик се сака да се се прими, тоа ест, за колку примерци е обезбеден кредит во буџетот и да се даде обвеза од установата што потребниот износ на име претплата ќе биде измирен до крајот на месец јануари 1947 година. На сите државни установи и на војни одбори листот ќе се испраќа од 1 јануари 1947 година откако ќе се прими претплатата или ќе се добие ова обавестуење.

Се молат сите претплатници, кога ни пишуваат, да се повикаат на К-број што стои на адресата на примерокот на „Службениот лист“ што се праќа. На грбот на чековната или поштанската уплатница треба секојпат да се назначи точна адреса (последна пошта, околија), К-број што го носи досегашната адреса на „Службениот лист“, како и зошто парите се испраќаат.

Редакцијата
на „Службениот лист ФНРЈ“

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

ПОЗИВ СВИМА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА, БОЛНИЦАМА И АПОТЕКАМА БОЛЕСНИЧКОГ ФОНДА ДРЖАВНОГ САОБРАЋАЈНОГ ОСОБЉА

С обзиром на близак крај буџетске године, као и ликвидацију Болесничког фонда државног саобраћајног особља, позивају се здравствене установе, болнице и апотеке да своја потраживања ма по ком основу поднесу на ликвидацију Управи Болесничког фонда најдаље до 15 јануара 1947 године, како би могле бити благовремено ликвидирани и исплаћени.

Скреће се пажња да ће сва пријављена потраживања после горе означеног рока имати потешкоћа око ликвидације с обзиром на прикупљање података о висини створених обавеза ради ликвидације истих.

Бр. 9798. — Из Управе Болесничког фонда за државно саобраћајно особље, 8 децембра 1946 године. 4503 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-ПРИВРЕДНО ДОБРО — ВУКОВАР“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу члана 17 Основног закона о државним привредним предузећима и члана 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2431/46 од 18 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 11 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — ВУКОВАР“

са седиштем у Вуковару.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: оплеменавање и узгој приплодне стоке, нарочито коња; производња семенске робе, сировина за пољопривредну индустрију, квалитетног вина, те садница и калемова винове лозе.

В. д. директора предузећа је инж. Ђуро Кац, који потписује предузеће у смислу прописа Правилника предузећа

II бр. 2451/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 18 новембра 1946 године. К 4038 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПИПРЕД“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2436/46 од 19 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 17 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПИПРЕД — ПОЉОПРИВРЕДНО ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ“

са седиштем у Београду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: издавање и продаја свих научних, стручних и популарних књига; школских уџбеника за пољопривредно-шумарске факултете, средње и ниже пољопривредне школе и свих других публикација из области пољопривреде, шумарства, ветеринарства и њима сродних наука као штампање разних формулара и образаца.

Директор предузећа је: Драгољуб С. Марковић, који потписује предузеће у смислу прописа Правилника предузећа.

II бр. 2433/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 19 новембра 1946 године. К 4039 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-ПРИВРЕДНО ДОБРО ВРШАЦ“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2513/46 од 23 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бр. 29 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ВРШАЦ“

са седиштем у Вршцу.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ ПО бр. 402 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња стоне и винске сорте винозе лозе и прерада грожда у алкохолна и безалкохолна пића; оплеменавање и производња квалитетних житарица, крмног и индустриског биља и поврћа.

Директор предузећа је: инж. Бриза Карло, који потписује предузеће у смислу прописа правилника предузећа.

II бр. 2513. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 28 новембра 1946 године. К 4035 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉОСТРОЈ“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2514/46 од 27 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 28 државно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРОЈЕВА, ОРУЂА И СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ „ПОЉОСТРОЈ“

са седиштем у Београду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ ПО бр. 402 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: куповина и продаја пољопривредних стројева, оруђа и средстава за пољопривредну производњу у Федеративној Народној Републици Југославији.

Генерални директор предузећа је: Динко Томић, који потписује фирму предузећа према правилника предузећа.

II бр. 2514. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 27 новембра 1946 године. К 4034 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — ДОБАНОВЦИ“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2512/46 од 27 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 27 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — ДОБАНОВЦИ“

са седиштем у Добановцима.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ ПО бр. 402 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња семенске робе, производња сиљних и сточних производа.

Директор предузећа је Драгослав Јоксимовић који потписује предузеће у смислу прописа правила предузећа.

II бр. 2512/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 27 новембра 1946 године. К 4033 I-I

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПАСТЕРОВ ЗАВОД — ПРОИЗВОДЊА ЦЕПИВА ПРОТИВ БЕСНИЛА“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2484/46 од 27 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 26 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПАСТЕРОВ ЗАВОД — ПРОИЗВОДЊА ЦЕПИВА ПРОТИВ БЕСНИЛА“

са седиштем у Новом Саду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ ПО бр. 402 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња и дистрибуција црева против беснила за људску употребу.

Директор предузећа је др Милан Николић који потписује предузеће у смислу прописа правилника предузећа.

II бр. 2484/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 27 новембра 1946 године. К 4052 I-I

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „СКЛАДИШТА — ЈАВНА И СЛОБОДНА ЦАРИНСКА СКЛАДИШТА“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2434/46 од 27 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 23 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„СКЛАДИШТА — ЈАВНА И СЛОБОДНА ЦАРИНСКА СКЛАДИШТА“

са седиштем у Београду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ ПО бр. 402 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: ускладиштење и чување разне робе, манипулација са истом, утовар, истовар, претовар и пренос робе са железничке станице или брода и отаремљење робе; плаћање у виду предујма за рачун странке, плаћање свих дажбина и такса којима је роба оптерећена, издавање складишница и давање позајмица на ускладиштену робу, издавање у најам складишних просторија и стоваришта.

Овлашћене се налазе: у Сплиту, Шибенику, Сушаку и Дубровнику, са експозитуром у Луци Плоче.

Овлашћење за потписивање фирме има за централну генерални директор, Церић Виктор.

Поред директора овлашћени су на потписивање предузећа у границама предвиђеним у правилима предузећа помоћник директора, Цинци Хрвоје или др Ђачић, генерални секретар, За складишта у Сплиту в. д. директора изж. Роје Анте; у Шибенику директор Кларић Шиме; у Сушаку Густегић Иван, директор, и у Дубровнику Сегедин Иво, в. д. директора.

II бр. 2434. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 27 новембра 1946 године. К 4051 I-I

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПРОЛЕК — ФАБРИКА ЛЕКОВА“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2482/46 од 27 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 24 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПРОЛЕК — ФАБРИКА ЛЕКОВА“

са седиштем у Београду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ ПО бр. 402 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња лекова биолошког порекла, производња средстава за дезинсекцију, за распознавање болести и чување здравља, као и средства за производњу биолошких лекова.

Директор предузећа је др Куно Видрић који потписује предузеће у смислу прописа правилника предузећа.

II бр. 2482/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 27 новембра 1946 године. К 4050 I-I

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „СУТЈЕСКА — ФАБРИКА МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА И ИНСТРУМЕНАТА“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2483/46 од 27 новембра 1946 године уписано је у ре-

регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 25 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„СУТЈЕСКА — ФАБРИКА МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА И ИНСТРУМЕНАТА“

са седиштем у Београду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ ПО бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња и оправка медицинских, хируршких, зуболекарских и ветеринарских инструмената, апарата и уређаја свих врста медицинских и ветеринарских апарата, биљачког и лабораторијског намештаја свих врста.

Директор предузећа је инж. Владимир Коњев који потписује предузеће у смислу прописа правила предузећа.

И бр. 2483. — Из Министарства Финансија ФНРЈ, 27 новембра 1946 године. К 4049 I-I

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ЛЕК — ФАБРИКА ЛЕКОВА“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија И бр. 2567/46 од 30 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 31 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ЛЕК — ФАБРИКА ЛЕКОВА“

са седиштем у Љубљани.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ ПО бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња лекова у свим облицима; производња алкалоида, силовина и полуфабриката, потребних за хемиско-фармацевтску производњу; производња средстава за дезинфекцију и дезинсекцију.

Директор предузећа је инж. Рикс Репић који потписује предузеће у смислу прописа правилника предузећа.

И бр. 2567/46. — Из Министарства Финансија ФНРЈ, 30 новембра 1946 године. К 4056 I-I

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ЛУКСОЛ — ФАБРИКА ХЕМИСКО-КОЗМЕТИЧКИХ СРЕДСТАВА“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија И бр. 2568/46 од 30 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 32 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ЛУКСОЛ — ФАБРИКА ХЕМИСКО-КОЗМЕТИЧКИХ СРЕДСТАВА“

са седиштем у Зреняину.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ ПО бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња хемиско-козметичких и санитарних средстава, етеричних уља и медицинских сапуна, производња силовина и полуфабриката потребних за хигијенско-козметичку и санитарну производњу.

Директор предузећа је Милан Шоп који потписује предузеће у смислу прописа правилника предузећа.

И бр. 2568/46. — Из Министарства Финансија ФНРЈ, 30 новембра 1946 године. К 4037 I-I

КОНКУРСИ

НАТЕЧАЈ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНЕ СКИЦЕ ЗА СПОМЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА У СУБОТИЦИ

Извршни одбор Г. Н. О. у Суботици расписује натецај за израду идејне скице палим борцима под следећим условима:

А) Натецај је отплати и право на суделовање имају сви архитекти и вајари, југословенски држављани.

Б) Оцењивачки суд састављају: 1. Миланковић Иван, председник Градског НО у Суботици, 2. арх. Белобрк Момчило, шеф арх. отсека Пројект. завода Србије, 3. арх. Добровић Никола, директор Урбанистичког института, 4. Стијовић Риста, вајар, 5. Готесман Тибор, повереник Просветног отсека Гр. Н. О-а у Суботици, 6. Вачија Марко, повереник Отсека за комунал. газдинство, 7. Дулић Болто, архитекта.

Њихови су заменици: 1. Тиквицки Геза, секретар ГНО у Суботици, 2. арх. Драгиша Брашован, архитекта Пројект. завода Србије, 3. Ђорђе Андрејевић-Кун, академски сликар, 4. Петар Палавичини, вајар, 5. Салаи Јосип, председник Планске комисије, 6. Де Негри Франсо, архитекта, 7. Стефановић Васа, архитекта.

Ц) Радови се имају предати у запечатеном омоту закључи до 12 часова 25 јануара 1947 године у Отсеку за комунално газдинство Град. Н. О. у Суботици или на пошти. На пошљку се има ставити гесло или знак.

Д) Награде су: прва награда 20.000.— динара; друга награда 15.000.— динара и трећа награда 10.000.— динара.

Е) Публички подаци, програм и ситуација имају се тражити од Извршног одбора Град. Н. О. у Суботици, Отсека за комунално газдинство (Градска кућа II сират соба бр. 95).

Број 44341/46. — Из Извршног одбора Градског привредног одбора у Суботици, 15 новембра 1946 године. 3-3

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

НАРОДНА БАНКА ФНРЈ

Народна банка Федеративне Народне Републике Југославије, на основу чл. 2 својих статута и чл. 46 Закона о Народној банци ФНРЈ, — објављује:

Да је Извршни комитет Народне банке ФНРЈ на својој 54 седници, одржаној 22 новембра 1946 године, поставио за в. д. начелника Персоналног одељења Народне банке ФНРЈ — Анђелку Радуновић-Ребрача, досадашњег шефа отсека за кадрове Министарства финансија ФНРЈ.

Анђелка Радуновић-Ребрача има право колективног потписивања фирме Главне централе банчине, по пословима Персоналног одељења.

Излаже се потпис Радуновић-Ребраче.

Потпис именоване изложен је у просторијама Народне банке ФНРЈ у Београду, приступним публици.

Бр. 104830. — Из Народне банке ФНРЈ у Београду, 9 децембра 1946 године.

Анђ. Радуновић, с. р.

Народна банка

Федеративне Народне Републике Југославије
Стефановић, с. р. Долнишек, с. р.

Окружни суд за град Београд, по наплати таксе из Тбр. 37 Закона о судским таксама, потврдио је оглас Народне банке ФНРЈ под бр. Фи-692 од 10 децембра 1946 године.

Бр. Фи. 692/46. — Од Окружног суда за град Београд у Београду, 10 децембра 1946 године. 4511 I-I

осигуруењето после 6 април 1941 година па до замената на окупациските нозчаници во динари ДФЈ најголема осигурена заработуачка во општото социјално осигуруење на ден 1 септември 1937 година, односно последната заработуачка на осигуреникот во периодот од 1 ноември 1910 година до 6 април 1941 година, ако е оваа поголема.

Член 83

Министерот на трудот ФНРЈ пропишуе во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ минимални износи кои што има да се наплатуат на имерента или пензија на лицата, кај кои е во основ за одмерување пензијата односно пензијата земена и заработуачката од времето на осигуруењето пред 1 јули 1925 година.

Минимална пензија не ќе им се признае на осигурениците чие вкупно време на осигуруењето не изнесуе ни половина на временскиот период, кој што претекнал од денот на нивното стапуење во осигуруењето па до денот на престанокот на осигуруењето.

Член 84

Вдовичите, кои што по пораните прописи за социјалното осигуруење стекнале право на трогодишна вдовичка поткрепа, имаат од 1 јануари 1947 година право на вдовичка пензија по прописите на Законот за социјалното осигуруење ако на ден 1 јануари 1947 година ги исполнуват условите од членот 33 ставот 1 на споменатиот закон. Во случај да такви лица на ден 1 јануари 1947 година уште уживаат вдовичка поткрепа, ќе им се исплатуе на место вдовичката поткрепа вдовичка пензија.

Член 85

На лица кои што заради одлагање спроведуењето на пензионото осигуруење не можеле да бидат обврзано пензионно осигурени пред 1 септември 1937 година, ќе се земаат во оглед заради поголемиуењето правата од пензионото осигуруење и времето на стварното запослуење во периодот од 1 јули 1925 година до 1 септември 1937 година, кога после 1 јануари 1917 година навршат 5 години на пензионото осигуруење. Тоа време ќе се засметува така, што после истекот на петогодишниот срок со секоја година на натамошно осигуруење се засметуе уште една година на стварното запослуење пред 1 септември 1937 година како и половина година на пензионото осигуруење.

Член 86

Лицата кои што заради одлагање спроведуењето на пензионото осигуруење не можеле да бидат обврзано пензионно осигурени пред 1 септември 1937 година, како и сние работници на државните сообраќајни установи кои што по прописите на Правилникот за работниците на државните сообраќајни установи од 24 јуни 1939 година не можеле да го докупат времето на пораното стварно запослуење, можат заради поголемиуењето правата од пензионото осигуруење да го докупат времето на пораното стварно запослуење после 1 јули 1925 година. Доприносот за докупуењето време се плаќа спрема најголемиата осигурена заработуачка во општото работничко осигуруење на ден 1 септември 1937 година. Може да се докупат вкупно најповеќе 10 години на запослуењето.

Осигуреници кои што заради незапосленоста во време од 1 април 1941 година до 9 мај 1945 година побарале враќање на премините уплатени за пензионото осигуруење на службениците, може да го обноват своето пензионно осигуруење со уплата на половина на износот кој што во динарска валута на бирдата Југославија на име враќањето на премините би им припаѓал во време на престанокот на

осигуруењето. Премините уплатени за тоа време се сметаат со износот од последната премиија пред 1 април 1941 година. Обновата на пензионото осигуруење ќе им се дозволи на лицата кои што во време на поднесеното барање за обновување на пензионото осигуруење ќе бидат обврзано пензионно осигурени, ако поднесат потврда на надлежниот народен одбор оти нивната неупосленост била како последица на приликите предизвикали со војните собитиија.

Осигуреници, на кои што заради промената на службата им престанала обврзата на пензионото осигуруење, па заради тоа им се вратени премините уплатени за пензионото осигуруење, можат да го обноват своето пензионно осигуруење со уплатата износите на премините кои што им се вратени. Уплатата се врши за премините од времето пред 1 април 1941 година во вредност еден динар за еден динар ДФЈ, а за време од 1 април 1941 година па до замената на окупациските нозчаници спрема износот кој што би го примил осигуреникот врз основа на неговото осигуруење на ден 1 април 1941 година. Ако на тој ден не бил осигурен се зема како основ износот од динари 2.000.—.

Правата наведени во ставот 1, 2 и 3 ќе се признаат ако е барањето поднесено на Државниот завод за социјално осигуруење до 31 декември 1947 година.

Доприносот за докупуењето време на упослуењето, како и уплатите за обновување пензионото осигуруење, можат да се уплатат однаш или во оброчи, но најдалеку во рок од 5 години, сметајќи од денот на поднесеното барање. Ако уплатите во овој рок не бидат во целост извршени, се засметуе за пензионото осигуруење само она време кое што одговара на извршената уплата.

Член 87

На иселениците-припадници на народите на Федеративна Народна Република Југославија, кои што како способни за работа се враќаат на постојано живеење во татковината ќе им се признае за пензионно осигуруење и времето на стварното упослуење во иностранство после 1 јули 1925 година, проведено во соработка на наеман работник, кога по враќањето во татковината навршат 5 години на обврзаното пензионно осигуруење. Времето на запослуењето во иностранство ќе се признае најповеќе до 10 години, и на тој начин, за секоја навршена година на обврзаното пензионно осигуруење да се засметуе уште по една година на запослуењето во иностранство.

На иселениците-припадници на народите на Федеративна Народна Република Југославија кои што ќе се вратат на постојано живеење во татковината како неспособни за работа, а стекнале право на рента или пензија од социјалното осигуруење во иностранство, ќе им се признае право на минимална рента или пензија по прописите за социјалното осигуруење, ако од иностранство не добиваат рента или пензија. Ако од иностранство добиват рента или пензија која што изнесуе помалку од минималната рента односно пензија, ќе им се признае право на разлика до височина на минималната рента односно пензија.

Член 88

Ако едно лице било истовремено осигурено за случај на изнеможеност, старост и смрт кај повеќе носители на пензионото осигуруење кои што преминале во состав на Средишниот завод за социјалното осигуруење, или ќе преминат во состав на Државниот завод за социјално осигуруење, се смета кај одмеруењето на пензијата времето на вишеструко пензионно осигуруење само еднострочно, додека кај сметањето на пензискиот основ сите осигурени заработуачки се собираат.

Член 89

На осигурениците-државјани на Федеративна Народна Република Југославија кои што за време на окупацијата биле упослени на подрачјето на Федеративна Народна Република Југославија и обвезно осигурени кај носителите на социалното осигурување чието седиште се наоѓало или се наоѓа во нив од подрачјето на Федеративна Народна Република Југославија, како и на осигурениците кои што биле за време на окупацијата упослени на зние делови на подрачјето на Федеративна Народна Република Југославија на кои што за тоа време не е спроведувано обвезно социално осигурување, ќе се засмета и времето на упослување како време на пензионото осигурување кај Државниот завод за социално осигурување под услов да не се огрешиле код придобивките на Народно-ослободителниот покрет.

Барањето за засметување времето по претходниот став може да му се поднесе на Државниот завод за социално осигурување најдалеку до 31 декември 1947 година. Осигуреникот е должен да ги поднесе потребните докази за односното осигурување или упослување.

Член 90

На лицата кои што на ден 1 јануари 1947 година уживаат пензија или стекнале право на пензија од фондовите кои што по пораните прописи за социално осигурување имале својство на самостојни носители на пензионото осигурување, ќе им се исплатуваат од 1 јануари 1947 година нивните пензии на терет на имотот на односните фондови односно на терет на одделна сметка на обвезите на државата доколку таков имот неостанува.

На лицата кои што после 1 јануари 1947 година стекнат право на пензија од осигурувањето предвидено кај фондовите наведени во ставот 1 и од осигурувањето кај Државниот завод за социално осигурување, ќе им признае право на пензија Државниот завод за социално осигурување по прописите на Законот за социалното осигурување.

Член 91

Ако едно лице прима повеќе пензии од повеќе порани носители на пензионно осигурување, од 1 јануари 1947 година сите пензии има да се засметаат во една пензија на тој начин, што се освојат поедина пензија позишуе на оној износ, кој што осигуреникот би го примал, да бил осигурен за сето време кај дотичниот носител, потоа така добиените износи се смалуваат во сразмера на времето проведено кај поедин носител на осигурувањето спрема вкупното време на осигурувањето кај сите носители на осигурувањето. Собирот на така засметани поединки износи претставува вкупен износ на пензијата која што од 1 јануари 1947 година има да се исплатува на овластеното лице.

Ако лице кое што прима пензија од државата има право и на пензија од носителот на социалното осигурување, височината на пензијата од социалното осигурување се засметува на тој начин, што му се на времето проведено кај носителот на социалното осигурување додаваат годините на државната служба и од вака утврдената пензија одбие износот на државната пензија.

Член 92

За државните службеници кои што се членови на Болесничкиот фонд на државниот сообраќаен персонал, од 1 јануари 1947 година ќе се спроведува осигурувањето за случај на несреќа во работата по прописите за социалното осигурување.

Член 93

Ликвидацијата на пензионите фондови кои што по пораните прописи за социално осигурување имале својство на самостојни носители на пензионото осигурување на работници и намештеници, ќе го изврши Државниот завод за социално осигурување.

Поблиски одредби за начинот на ликвидацијата на пензионите фондови споменати во претходниот став, за регулирање обвезите на тие фондови спрема нивните членови и за ревизијата пензиите, ќе пропише Министерот на трудот ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ.

Сите поднесци, решења и документи, како и сите плаќања и имотните преноси во врска со ликвидацијата на пензионите фондови споменати со ставот 1, ослободени со од сите такси и даноци.

Член 94

Државниот завод за социално осигурување ќе ги врши на терет на општите државни приходи преку одделна сметка на обвези на државата сите исплати по вонредните обвези кои што произлегуваат:

- 1) од засметувањето во пензионото осигурување времето за кое што осигуреници како борци и жртви на фашистичкиот терор не биле пензионно осигурени;
- 2) од засметувањето во пензионото осигурување времето на стварното запослување пред 1 септември 1937 година;
- 3) од засметувањето во пензионото осигурување времето на стварното упослување во иностранство на ислениците кои што ќе се вратат во татковината;
- 4) од валоризацијата рентата и пензијата и признавањето минималните ренти и пензии;
- 5) од превземањето на недвижните обвези на бившите пензионери фондови; и
- 6) од областа на недвижните обвези превземени врз основа на законски прописи и прописи на уредба на Владата ФНРЈ.

Член 95

Министерот на трудот ФНРЈ ќе го уреди со одделни прописи начинот на спроведувањето обвезното социално осигурување на лицата упослени кај поделески стројеви, кај браните и утоварот на овоштитјата и други плодови, како и почетокот и начинот на спроведувањето на обвезното социално осигурување на другите лица упослени на поделеската работа, лица упослени во поморски риболов, носачи на багаж на железничките станици, во луки и пристаништа, и весничарски колпортери.

Член 96

Додека со одделни прописи не се уреди почетокот и начинот на спроведувањето на обвезното социално осигурување лицата, наведени во претходниот член, можат озие лица доброволно да се осигурат кај Државниот завод за социално осигурување под услов, да не се постари од 40 години и да се пријават во доброволно осигурување за сите гранки на осигурувањето.

Доброволно осигурено лице има еднакви права од социалното осигурување како и обвезно осигуреното лице. Доприносите и правата на доброволно осигурените лица се одмеруваат спрема нормираната средна заработуачка на некавалификуен одраснат работник.

Доброволно осигурено лице стечува право од осигурувањето: во случај на болест 15 дена од уплатувањето на првиот допринос; во случај на порогјај 10 месеци после првата уплата, а во случај на несреќа со денот на првата уплата на доприносот.

Лицата кои што од 1 јануари 1947 година биле доброволно осигурени во пензионото осигурување на службениците како и осигуреници кои што до тој ден имале право на доброволно продолжување на пензионото осигурување, можат доброволно да го продолжат своето пензионно осигурување, ако најдалеку до 30 јуни 1947 година поднесат пријава за доброволно продолжување осигурувањето на Државниот завод за социално осигурување. Ова осигурување се врши по осно-

шот кој што одговара на нивната осигурена заработуачка од месец април 1941 година, односно по швот на износ од динари 2.000 ако во месец април 1941 година не биле пензионо осигурени.

Лица кои што на ден 31 декември 1946 година се доброволно осигурени само за случај на болест, труднокја и порогјај по пораните прописи за социалното осигуруење, можат со уплата на доприносот по ставот 2 своето доброволно осигуруење во таа гранка на осигуруењето да го продолжат.

За уплатата доприносите за доброволното осигуруење како и за престанокот на тоа осигуруење важат аналогно прописите за доброволното продолжуење на обвешното осигуруење.

Член 97

Времето на запослуењето во категориите на тешки и најтешки работи проведено пред 1 јануари 1947 година, ќе се земе одделно во оглед само за пензионото осигуруење и тоа под услов, да осигуруењот најдалеку до 31 декември 1948 година поднесе докази за таква врста на запослуење.

Член 98

Прописите на оваа уредба за правата на осигурениците од социалното осигуруење ќе се применуат само на осигурените случаи кои што ќе настанат после 31 декември 1946 година.

Доколку кај засметуењето на основот за паричните давања иде во оглед и времето на осигуруењето пред 1 јануари 1947 година се зема за тоа време осигурената заработуачка на осигуреникот како нетова стварна заработуачка.

Член 99

Доприносот за здравствената помош на уживателите на рентите и пензиите не ќе се одбива од оние ренти и пензии, кои што по одлуката на свој допринос би износиле помалку од минималната рента односно пензија.

Член 100

На Државниот завод за социалното осигуруење му се поверуе покрај спроведуењето на државното социално осигуруење да ги врши и следните работи:

1) ракуење со службата на одредуењето и исплатуењето додациите за деца на работниците и наместениците како и собирањето доприносите за тие додаци;

2) собирање доприноси за посредуење на работата и за работничките одмаралишта, за сметка на Единствените синдикати на работниците и наместениците на Југославија.

На Државниот завод за социално осигуруење му припаѓа за вршењето на работите од претходниот став паушална накнада во височина која што ја одредуе Министерот на трудот ФНРЈ.

Член 101

Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да донесе поблиски одредби за постапката за осигуруењето правата по прописите за социалното осигуруење како и да издава напатствија за извршуење одредбите на оваа уредба.

Член 102

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

ПО. бр. 1214

4 декември 1946

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трудот,
Видко Крстуловиќ, с. р.

707.

На основа членот 80 Уставот ФНРЈ и членот 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство од 4 февруари 1946 година, по предлог од Министерот на народната одбрана и Министерот на внатрешните работи ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ПРОМЕТ СО ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА И ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА

Трговија со ватрено оружје и со другиот материјал

Член 1

Ватрено оружје, муниција, барут, експлозивни од сите сорти, сите сорти упаљачи за експлозив, како и други експлозивни средства можат да продаваат само државните трговски претпријатија, кои што при осигуруењето и регистрирањето добиле дозвола од министерот на внатрешните работи на народна република за промет со таква стока. Оваа дозвола може да се издаде и на постоеќите државни трговски претпријатија.

Експлозивни од сите сорти, барут за рушење, сите сорти упаљачи за експлозив, како и други експлозивни средства можат да продаваат и набавно-продавачките заводи, претпријатија односно одделења, кои ќе бидат формирани за исклучиво снабдуење државните стопански претпријатија на кои што експлозивните средства им се потребни заради извршуење производни задачи (рударски, градежни и други претпријатија) и кои што ќе добијат дозвола од министерот на внатрешните работи на народна република за промет со таква стока.

Член 2

Набавката на оваа стока во цел на продавачка се врши врз основа на дозвола која што ја издава министерството на внатрешните работи на народна република. Во дозволата ќе се наведе сортата и количината на стоката која што може да се купи, дека и како таа ќе се чува.

Набавката на оваа стока набавно-продавачките заводи, претпријатијата од чл. 1 ст. 2 односно одделењата ја вршат без дозвола, ама се должни за набавената количина и сорта на стоката да го известат отсекот на внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор на чие подрачје се навојат.

Член 3

Кои сорти на ватрено оружје, муниција, барут, експлозив, упаљачи и други експлозивни средства ќе можат да се набавуат и ставаат во промет, како и дека тие ќе се набавуат, одредуе Министерството на народната одбрана.

Набавка на ватрено оружје и другиот материјал со цел на употреба

Член 4

Претпријатијата од членот 1 ст. 1 ватрено оружје смеат да го продаваат само на лице кое што добило дозвола за набавка по прописите за држење и носење ватрено оружје.

Продавачка на муниција и барут за ловничко и друго ватрено оружје може да се врши само на лица кои што имаат дозвола за набавка. Оваа дозвола ја издава отсекот на внатрешните работи при

околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор. Во дозволата мора да се назначи сортата и количината на муницијата односно количината на барутот.

Член 5

Претпријатијата од членот 1 став 1 експлозивни, барут за рушење, упаљачи од сите сорти и други експлозивни средства можат да продаваат само на лица, установи и претпријатија кои што добиле одобрење за набавка од министерството на внатрешните работи на народна република.

Лице, установа или претпријатие кое бара дозвола за набавка е должно да поднесе доказ заради што врши купуачка, како и колкава количина му е потребна за извршување на одредената работа. Потврда за тоа издава окружниот извршни одбор, а дека нема окружни народни одбори околинскиот извршни одбор.

Член 6

Државните стопански претпријатија на кои што експлозивни средства им се потребни заради извршување продукциони задачи (рударски, градежни и др. претпријатија) можат да ги набавуваат без дозвола, по писмено образложено барање од директорите на претпријатијата, ама за секоја така набавена количина претпријатието е должно да го извести отсекогаш за внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор на чие подрачје експлозивниот материјал ќе биде сместен.

Набавката ја вршат или непосредно од производителот или преку претпријатијата, набавно-продавачките заводи односно одделената од чл. 1.

Ускладиштување на материјалот

Член 7

Експлозив, барут за рушење, каписли, упаљачи и други експлозивни средства, како и муниција и барут за ватрено оружје во количина поголема од 10 кг мораат да се чуваат во одделни магацини кои што во таа цел се изградени.

Ватрено оружје, како и муниција и барут за ватрено оружје до 10 кг можат да се држат и во продавачницата на државно трговско претпријатие. Одобрење за такво држење издава одделенето на внатрешните работи при окружниот извршни одбор, а дека нема окружни народни одбори отсекогаш за внатрешните работи при околинскиот извршни одбор. Ова одобрење не може да се издаде ако продавачницата се наоѓа во куќа за живеење и ако не е обезбедена од провални крајби и пожари.

Член 8

Магацините за држење експлозив, барут, муниција, каписли, упаљачи за експлозив и други експлозивни средства мораат да бидат оддалечени од населбите, железничките пруги, телеграфските и телефонските линии, градилиштата, постројките и другите објекти и да бидат изградени така да се отстранат секоја опасност за околината во случај на експлозија.

Местото дека ќе се подигаат овие магацини, како и планот за нивното подигање, го одобрува комисија во која што влегуе еден претставник од министерството на внатрешните работи на народна република и по еден технички стручњак од Министерството на народната одбрана, министерството на рударството на народна република и министерството на градежните на народна република.

Комисијата се образува со решение од министерството на внатрешните работи на народна република.

Член 9

Магацините во кои што се сместени експлозив, барут, упаљачи, муниција и други експлозивни средства мораат да бидат изградени така да се исклучат

провални крајби и подметнувања на пожари. Нив мора непрекидно, дено и ноќе, да ги чува наоружана стража.

Член 10

Сместување на експлозив, барут, муниција, упаљачи и други експлозивни средства во магацини се врши под раководство на стручно лице. Експлозивен материјал се чува во оригинални пакувања на начин одреден со наметствијата од производната фабрика за нивното држење.

Експлозив и барут мораат да се чуваат одвоено од каписли и упаљачи.

Ракување и надзор над ракувањето со материјалот

Член 11

За ракување со магацин мора да постои одговорен магационер.

Влегување во магацинот покрај магационерот е допуштено само на лица кои што се поставено упослени во магацинот и тоа под надзор на магационерот, како и на овластени контролни органи. На лица кои што од магацинот превземаат експлозивни средства не може да им се допушти влегување во просторијата кај што се тие сместени. Експлозивните средства ним ќе им се предаваат во одделна просторија.

Член 12

Во магацините со експлозивен материјал е забрането да се пуши, да се пали огни во фурај, да се влегуе со отворена свечелост и да се чини макар што, што би можело да предизвика палење на тој материјал. Магационерот е должен да превземе и други мерки во цел да се спречи појавување на пожар, како и да се оневозможи неправилност при приемот и предавачката на експлозивниот материјал (издавање поголеми количини но што е одобрено, кражба и друго).

Член 13

За набавка оружје, муниција, барут и експлозивен материјал како и за потрошување односно продавачка мора да се води точна евиденција. Во таа цел ќе се води одделна книга во која што на левата страна ќе се запише денот на пристигнување на стоката, количина и сорта на стоката, ден и ознака на фактурата, ден и број на издаденото одобрење за набавка, а на десната страна ден на издавањето на стоката, количина и сорти на стоката, лице кајму стоката му е издадена (точна адреса), одобрење (налог) врз основа на кое што стоката е издадена. Ако експлозивниот материјал е вратен во магацин заради непотрошување, тој се запишува повторно во книгата на левата страна.

Секој ден мора да се врши сумирање на приемот и на издаците и да се назначи салдо на стоката која што се наоѓа во магацинот, односно во продавачницата. Магационерот, односно раководачот на продавачницата, е должен да го изврши со состојбата во магацинот, односно продавачницата и одговорен е за правилноста на книжењето, како и за секоја неисправност која што не би одговарала на правата состојба на ствартата.

Директорот на претпријатието е должен непрекинато да води надзор над работата на магационерот и да се грижи за точно исполнување на приемот за ракување и чување експлозивните средства.

Книгата на набавка и потрошување (продавачка) оружје, муниција и експлозивен материјал мора да биде прошиена, пагинирана и потврдена од страна на одделенето за внатрешните работи при окружниот извршни одбор, а кај што нема окружни народни одбори, од страна отсекогаш за внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор, на чие подрачје се наоѓа магацинот, односно продавачницата.

Член 14

Надзор над потрошуењето на купените количини експлозивен материјал вршат органите на внатрешните работи. Доколку приватните лица набавениот експлозивен материјал не ќе го потрошат за извршување работата заради што го набавиле мораат преостанатата количина да ја вратат во магацин од кој што експлозивните средства ги купиле. Стопанските претпријатија преостанатиот експлозивен материјал можат да го задржат, доколку тој им е потребен за вршење други работи, но мораат да го чуваат спрема прописите на оваа уредба.

Набавениот експлозивен материјал мора да се чува во се на начин кој што го одредуе отсекот на внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор. Ако набавената количина е поголема од 10 кг во одобрењето за купувачка ќе се одреди начин за држење и чување. Претпријатијата установите и лицата кои што мораат за извршување работа да купуваат поголеми количини експлозивен материјал и да го држат подолго време, се должни да ги чуваат во магацини во се по одредбите на оваа уредба.

Член 15

Издавање на експлозивен материјал за работа во рударски и други претпријатија може да се врши само по налог од управата на претпријатието на одредени стручни лица. За работа може да се издава само онаа количина на експлозивен материјал која што средно дневно се троши. Ако на крајот на работното време не се потрошуваат сите количини од примениот експлозивен материјал, преостатокот има да се врати во магацин и да се предаде на магационерот.

За правилно доделување експлозивниот материјал за работа во рударски и други претпријатија, како и за повраќање на неутрошениот материјал е одговорна управата на претпријатието. Таа може да одреди експлозивниот материјал од магацинот да се издава одеднаш најмногу до за три работни дена, но во тој случај земената количина мора да биде чувана така да се избегне секоја опасност од експлозија и кражба.

Член 16

Органите на министерството на внатрешните работи се овластени во секое доба да ја прегледаат состојбата во магацинот, односно продавачницата и да ја нарамнат со книгите. Отсекот на внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор е должен најмалку секој три месеца да ја прегледа состојбата во магацинот, односно продавачницата и да ја израмни со книгите.

Министерот на внатрешните работи на народна република ќе ја земе дозволата за промет со ватрено оружје, муниција, барут, експлозив од сите сорти, сите сорти на упаљачи за експлозив и други експлозивни средства на претпријатија кои што ќе се огрешат за прописите на оваа уредба.

Транспортување на материјалот

Член 17

За пренесување експлозивен материјал и барут со железница важат прописите на железничкиот сообраќај.

Пренесување на експлозивен материјал и барут, муниција и оружје од железничка станица до магацин, односно до продавачница може да се врши само со одделно осигурување. Испратката од железничката станица може да ја превземе само лице кое што на тоа во дозволата за набавка е означена. Транспортот на експлозивен материјал и барут мора да го контролира уште и стручњак кого ќе го одреди управата на претпријатието. Утовар, пренос, истовар и сместување во магацин се врши по неговите напатствија.

Член 18

За секоја пристигната испратка која треба да се транспортуе од железничка станица до магацин или продавачница претпријатието е должно да го извести териториално надлежниот отсек на внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор, кој што ќе одреди начин за осигурување на транспортот.

Член 19

Експлозивен материјал и барут не смеа да се пренесуе со транспортни средства со кои што се врши превоз на патници.

Упаљачите мораат да се пренесуваат одвоено од експлозивот.

Член 20

Транспортните средства со кои што се врши преносот на експлозивен материјал и барут мораат да бидат видно обележени со црно знаме на кое што е напишано со бела боја буква „Б“.

Казнени одредби

Член 21

За прекршување одредбите на оваа уредба, доколку работата не претставуе кривично дело, одговорното лице ќе се казни со лишување од слобода или со присилна работа без лишување од слобода до два месеца, или со парична казна до 3.000 динари.

Како прекршуења се сметаат особено:

- 1) непријавување на набавени експлозивни средства од чл. 2 став 2 и чл. 6 ст. 1;
- 2) држење и чување ватрено оружје, муниција, барут и експлозивни средства противно одредбите на оваа уредба;
- 3) непрописно чување магацинот, во кој што е сместен експлозивен материјал, барут и муниција;
- 4) пушење, палење огњин и внесување отворена светлост во магацинот;
- 5) неуредно водење книги на оружје, муниција, барут и експлозивен материјал од чл. 13;
- 6) пренос на оружје, муниција, барут и експлозивен материјал по сувоземен пат без осигурување од чл. 17;
- 7) пренос на експлозивен материјал и барут во транспортни средства со кои што се врши превоз на патници;
- 8) поставување ознака од чл. 20 на превозни средства со кои што се пренесуе експлозивен материјал и барут;
- 9) секоја друга повреда на одредбите од оваа уредба која што не претставуе кривично дело.

Член 22

Казните за прекршување по оваа уредба ги изрекуе отсекот на внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор.

Против решењето за казната има место жалба непосредно на повисокиот државен орган во рок од 8 дена од соопштуењето на решењето за казната.

Член 23

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

4 декември 1946 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на внатрешните работи,
Александар Ранковиќ, с. р.

708.

На основа членот 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ на предлог од Министерот на трудот ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА РАБОТАТА И РАБОТНИТЕ УСЛОВИ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ПОМОРСКИТЕ ЛУКИ, РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИШТА, ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ СТАНИЦИ, ЦАРИНСКИТЕ, ЈАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ СКЛАДИШТА И СТОВАРИШТА

ГЛАВА I

Работа и работни услови

Член 1

Работата и работните услови на транспортните работници во поморските луки, речните пристаништа, железничките станици, царинските, јавни и приватни складишта и стоваришта или складишта на стока се уредуваат по прописите на оваа уредба.

Приложените тарифи и напатствија* за нивната примена се составен дел на Уредбата.

Акордна работа

Член 2

Работата на утовар, истовар и претовар во поморските луки, речните пристаништа, железничките станици, царинските, јавни и приватни складишта и стоваришта се плаќа редовно во акорд.

Акордните сатови, предвидени со приложените тарифи, се одредени спрема работното место, количината (тежината) и сортата на стоката и нејзиното пакување.

Работа на надници

Член 3

Ако акордната работа поради исклучителни прилики и тешкотии или технички причини не може да се примени, работата од чл. 2 Уредбата се плаќа по тарифната таблица за работа на надници. Невозможност на применувањето акордната работа ја утврдуваат согласо странката и агенцијата за транспортна работа.

Работно време и прекувремена работа

Член 4

Нормално работно време на транспортните работници изнесува 8 саати дневно.

Секоја работа извршена преку нормалното работно време, одредено во предниот стаз, се смета за прекувремена работа. За таа работа акордните ставови во тарифите односно одредените надници се поголеми за 50%.

Работниците се должни за време нормалното работно време да ја истоварат, утоварат или претоварат онаа количина на стока која што е одредена со нормата на работата.

Прекувремената работа се врши на изричито барање од странка а по наредба од агенцијата за транспортна работа. Прекувремената работа може да трае најмногу 4 саата дневно.

За работа во недела и признаените празници се поголеми акордните ставови односно надници за 50%.

* Тарифите и напатствијата за нивната примена се објавени како додаток на овој број на „Службениот лист ФНРЈ“.

На работниците кои ќе работат во самата недела е должна агенцијата за транспортна работа да им даде соодветен одмор во текот на неделата.

Распоред на работното време

Член 5

Распоредот на нормалното осмочасовно работно време е следен:

- а) во време од 1 април до 30 септември од 7 до 12 и од 15 до 18 саатот;
- б) од 1 октомври до 31 март од 8 до 12 и од 13 до 17 саатот.

Овој распоред на нормалното осмочасовно работно време може со оглед на месните прилики да се измени ако за тоа постоат важни разлози. За измена на распоредот на ова нормално работно време е надлежен месниот (градскиот) извршни одбор.

Работа во смени

Член 6

Во случај на потреба работата може да се изврши во смени.

Работното време на смени се одредува вака:

- а) првата смена од 6 до 14 саатот;
- б) втората смена од 14 до 22 саатот; и
- в) третата смена од 22 до 6 саатот.

За работа во втората смена, која што се врши во време од 1 април до 30 септември, од 20 до 22 саатот се поголеми тарифните ставови односно надниците за 15%, а за работа во третата смена од 22 до 6 саатот за 25%.

За работа во втората смена, која што се врши во време од 1 октомври до 31 март, од 17 до 22 саатот се поголеми тарифните ставови односно надниците за 15%, а за работа во третата смена од 22 до 6 саатот за 25%.

На работниците што работат во смени, од по 8 саати, им припаѓа после истекот на првите четири саата четврт саат одмор, кој што се засметува во нормално работно време.

Прекинување работа заради временски непогоди

Член 7

Ако работата биде прекината поради временски непогоди (мекјава, дожд, ветар и на т. сл.), а тоа прекинување настане во првиот работен час на сабајле или по пладне, странката го плаќа само тој час.

Во случај на вакво прекинување на работата работниците се должни по барање на странката, а по наредба на агенцијата за транспортна работа, да се задржат во просгоријата заклучета од дожд и невреме и да дочекаат можност за наставување работата; во тој случај странката е должна да ги плати сите работници по саатната надница одредена со тарифната таблица за работа на надница.

Чекање на почеток и наставок на работата

Член 8

Странката е должна, пред позивот на работниците на работа преку агенцијата за транспортна работа, да ги изврши сите потребни подготвувања за да би можеле работниците да отпочнат со работа одма. За секое чекање на почеток на работата заради неизвршените подготвувања работниците имаат право на отштета за секоја започната положина саат чекање во височина одредена со тарифната таблица за работа на надници. Оваа отштета припаѓа на работниците само во случај кога на изричит позив од агенцијата за транспортна работа дошле во одредено време и на одредено работно место, а со работата не можеле одма да отпочнат од разлог што странката не ги извршила сите потребни подготвувања за почеток на работата.

Заради смекји кои што после започнатата работа ќе настанат со вина на странката им припаѓа на работниците за така изгубено време отштета во височина одредена со тарифната таблица за работа на

надница, така да секој започнат четврт саат чекање се смета како четврт саат.

На работниците не им припаѓа никаква отштета ако прекинувањето на работата настанало со нивна вина, временски непогоди или со некоја друга виша сила.

За виша сила не се смета прекинување или помалкување на електрична струја, расипување на бродските или брежните дизалици, немање вагони, задоцнување или онеспособување камioni, или коли, тегленца (мауна), нагиб на брод, грешки во слагањето товарот со гина на заповедникот на бродот или на други раководачи одговорни за распоред на товарот.

Без оглед на причината за задоцнување или прекинување на работата работниците се должни да останат близу работното место се додека раководачот на агенцијата за транспортна работа не прими налог од странката да работниците веќе не чекаат на почеток или на настапок на работата.

Пренос стока на далечина, неудобност кај вршењето на работата и вагање стоката

Член 9

Тарифните ставови го содржат трошокот за пренос на стока на одредена далечина која што како максимална е предвидена во тарифите. Преносот на стоката преку предвидената максимална далечина се плаќа по тарифната таблица за работа на далечина.

Ако работата се врши под некои неудобности, предвидени со тарифите, се плаќа по тарифната таблица за неудобности кај работата.

Работата на вагање (мерење) се плаќа на работниците по тарифната таблица за вагање

Норми на работа

Член 10

Нормите на работата што се одредени со тарифите, важат под услов да во редовно вршење на утовар, истовар или пренос не постоат смекци и тешкотии кои што не се предизвикани од работниците. Доколку ќе се појават такви смекци и тешкотии, органите на државната управа за поморски, речни и железнички соопштенија односно управите на складите или сторариштата ќе утврдат, во согласност со заинтересираните страни од случај до случај, минимална количина на стока која што има да се утовари, истовари, претовари или пренесе.

ГЛАВА II

Организација на транспортната работа

Агенции за транспортна работа и нивните должности

Член 11

На транспортните работи (чл. 2 Уредбата) можат по правило да се запослат само работници кои што кај органите на државната управа се регистрирани како редовни транспортни работници. Регистрацијата на транспортните работници, се врши во согласност со синдикалната организација, а нивниот број се одредува спрема средниот промет на лука, речно пристаниште, железничка станица, складиште односно стовариште, со тоа да поедини работници можат да бидат регистрирани само на едно место.

Едино во случај на појакнат промет или на моментално поголема потреба, покрај регистрираните транспортни работници можат во согласност со синдикалната организација да се запослат и нерегистрирани транспортни работници.

Член 12

Работната сила за вршење транспортни работи од чл. 2 може да се бара само преку агенцијата за транспортна работа. Во местата во кои што запали мал

промет не би имало потреба за оснивање агенција за транспортна работа може да се постави повереништво за транспортна работа, на кое што аналогно ќе се применуваат прописите кои што важат за агенција.

Агенциите за транспортна работа односно повереништвата доделуваат потребна работна сила на странките и вршат рационална, правилна и рамномерна распределба на работата на транспортните работници во дотичното место. Тие се должни да се грижат за правилна примена на пропишаните тарифи за работа на транспортните работници.

Член 13

Во поглед на работните односи, хигиенската и техничката заштита на работата, социалното осигурување и исплатата на јавните давачки, агенцијата за транспортна работа ги има сите должности и права на работодавач.

Агенцијата за транспортна работа е одговорна спрема странките за правилно, стручно и благовремено извршување на утоварот, истоварот, претоварот и преносот на стока во границите на одредените норми.

Агенцијата за транспортна работа е должна да се погрижи за алат (прибор) кој што и е потребен за извршување на доверената работа, освен алатот (приборот) кој што е должна да го стави на располагање странката односно бродот (чл. 21 Уредбата).

Член 14

Транспортните установи и претпријатија како и другите стопански претпријатија кои што имаат свои транспортни одделења можат да имаат и свои постојани транспортни работници. Овие работници ги доделува агенцијата за транспортна работа од редовите на регистрираните транспортни работници и за нив води одделна евиденција.

Работата околу утоварот, истоварот и претоварот на стока во железничките станици, поморските луки и речните пристаништа може да се врши само преку агенцијата за транспортна работа односно повереништвото.

Ако природата на работата допушта транспортните установи и претпријатија кои што имаат свои транспортни одделења ќе плаќаат за работа на своите постојани транспортни работници по односните тарифни ставови снизени за 20% а доколку природата на работата не допушта акордна работа, постојаните транспортни работници ќе се плаќаат со сазана надница одредена во тарифната таблица за работа со надница

Постојаните транспортни работници, кои што агенцијата во транспортна работа ги доделува на установите и претпријатијата по нивното барање (став 1), ќе ги пријавуваат на осигурување односните претпријатија, кои ќе бидат должни од работодавачите односно платите на постојаните транспортни работници одбиениот данок на приходите од односот на службата и другите давачки, како и поинските за социалното осигурување, да ги дозначуваат на надлежните социални и државни установи.

Член 15

Агенциите за транспортна работа или повереништвата се организираат односно поставуваат спрема потреба исклучиво во состав на градските народни одбори, а кај што тоа не е возможно, во состав било на установите од државните железници, било на државната речна пловидба, било на царинските како и на други јавни складишта, спрема решението од министерот на трудот на народната република.

Народните одбори, државните железници, државната речна пловидба, царинските како и другите јавни складишта одговараат за работата на агенциите за транспортна работа и за повереништвата како и за работата на своите други органи.

Член 16

Поблиски прописи за организација на агенциите за транспортна работа, за нивните должности како и за должностите на повереништвата, за регистрација на транспортните работници и нивниот број, за условите кои што мораат да ги исполнуват редовните транспортни работници, за нивната дисциплинска одговорност и евиденција, ќе издаваат министерите на трудот на народните републики.

Член 17

Работната сила може по правило да се бара за време на работното време, а во оправдани хитни случаи и вон од тоа време. Барањето на работна сила може да се врши усмено, писмено или телефонски. Писмено мора да се бара работна сила секојпат кога е одреден срок во кој што извршена работа мора да се изврши.

Барањето на работна сила мора да содржи:

- а) подаци за работата која што има да се изврши;
- б) количина и врста на стоката;
- в) врста на објектот;
- г) дневна квота на утоварот, истоварот и претоварот, која што мора да биде во склад со месниот обичај;
- д) број на гротлата (отворите) на бродот на кои што ќе се работи;
- ѓ) дата и саат кога има да започне со работата; и
- е) евентуално предвидена прекувремена или ноќна работа.

Должности на работниците

Член 18

Работниците се должни да ја извршат работата на време, стручно и точно и во тој поглед да ги извршуваат наредбите на агенцијата за транспортна работа.

Работниците се материјално одговорни на агенцијата за транспортна работа за штетата која што би настанала заради нивната немарност, неизвршување добиените наредби, оштетување или несташок на стоката.

Заслусување на работниците надвор од редовното работно подрачје

Член 19

Работниците што се пракјаат на работа надвор од местото на своето работно подрачје имаат за време на патувањето и за време на работата право на дневница односно теренски додаток спрема постоечките прописи. Покрај тоа, за време на патувањето како и за време до почетокот на работата имаат работниците право на сатна надница во височина одредена со тарифната таблица за работа со надница, најмногу за осум саата дневно, а на пропишана акордна заработуачка за време на ефективната работа.

Штета проузрокувана на стока

Член 20

Кај извршување транспортна работа и ракување со стока работниците не смеат да се служат со таков алат (прибор) со кој што може да се оштети стоката и нејзиното пакување.

Странката односно работниците се должни на агенцијата за транспортна работа да и ја пријават штетата која што при работата работниците ја направиле на стоката, бродот, пловилото или превозното средство. Агенцијата за транспортна работа е должна да ја извести странката за штетата која што ја видела да постои од порано а ако тоа не направи е одговорна за оваа штета.

Одма по пријавување на направената односно видената штета во присуство на заинтересираната странка, претставникот на агенцијата за транспортна

работа, односно на нивните ополноможеници, ќе се спроведе потребен извид за да би се стоката записнички утврдила.

Утврдената штета е должна да ја накнади на странка (брод), на пловило или превозно средство агенцијата за транспортна работа ако со истрага е утврдено, да оваа штета настанала со вина на работниците. Агенцијата за транспортна работа може да бара да и го надокнадат работниците исплатениот износ на штетата, ако е утврдено да оваа штета настанала со нивна вина.

Штетата, која што со вина на работниците е направена на стоката и возилата на претоварните железнички станици ќе се утврди записнички на самото место спрема постоечките прописи.

Заради процена на штетата можат на извиди да се повикуват и стручњаци-вештаци.

Должности на странката

Член 21

Странката е обвезна на плаќање за извршената и работа спрема односните тарифни ставови.

Странката, железницата односно бродот се должни до одреденото време за почеток на работата да извршат се што е потребно, како работниците би можеле со работата одма да отпочнат.

Доколку работите околу подготвување на брод, вагони или други превозни средства потребни за почеток на работата, ги извршуваат работниците на агенцијата (отворање гротла, правење местови, поставување дизалици, подготвување челични јажиња и други поморски справи), се плаќаат за таква работа со надница по тарифната таблица за работа на надница.

Странката, односно бродот, е должен на агенцијата за транспортна работа да и стави на располагање за укривување, истовривување и претовривување потребен алат (прибор), како што се: јажиња, пасци, мрежи, синџир, уврази, бродобрани, мостови, мовчиња, лизали, боксови, бранди, потегачи, тегли, шатори, оглавници и на т. сл. Кога овој алат (прибор) на место странка го дава агенцијата за транспортна работа, странката односно бродот се должни да и платат за таа услуга отштета по тарифната таблица за позајмување алат. Кај ноќна работа странката односно бродот мора да обезбеди добро осветлување.

Странката односно бродот одговара за добро функционирање на алатот кој што го става на употреба на агенцијата за транспортна работа.

Странката е должна на агенцијата за транспортна работа одма по завршената работа, а најдоцна во срок од 24 сата, да и ја спопшти точната тежина на товарот. Доколку агенцијата за транспортна работа би побарала да ги провери соопштените и подаци за тежината на стоката, странката е должна тоа да и го овозможи со увид во теретниците, товарните листови, бродските манифести, реверсите и сличните документи.

ГЛАВА III

Плаќање обвезната работа и решавање на спорови

Плаќање фактури (сметки)

Член 22

Агенцијата за транспортна работа е должна на барање од странката, одма по завршетокот на работата, а најдоцна во срок од 24 сата после завршените работи, да состави фактура. Странката е пак должна, најдалеку четири саата пред но што сака да има фактура, да достави потребни подаци за нејзиниот состав.

Агенцијата за транспортна работа е должна на фактурите за секоја извршена работа (манипулација) да го означат бројот на тарифниот став по кој што односната работа или манипулација е засметана. За секоја додатна работа е потребно во фактурите одделно да се означат тарифните ставови за овие работи.

Плаќањето на фактури мора да уследи по свршената работа на барање од агенцијата за транспортна работа, и то одма по урачената фактура.

Во случај на неплаќање исправна фактура или кога странката очевидно намерно го одлага плаќањето, на таква странка агенцијата за транспортна работа може и да одбие давање на работна сила се додека странката не ги изврши своите обврзи. Против таква странка може агенцијата за транспортна работа покрај тоа да превземе и други мерки предвидени со постоеќите прописи.

Ако странката смета да поедини тарифни ставови не се правилно применети, може во рок од 30 дена од денот на прием фактурата (сметката) да уложи приговор. Приговорите што се поднесуваат после истекот на овој рок, нема да се земаат во оглед. Странката е должна на агенцијата за транспортна работа на нејзино барање да исплати примерна аконтација за веќе извршената работа.

Административни трошкови со врска со утоварот, истоварот, претсвартот и преносот на стока

Член 23

Агенцијата за транспортна работа има право, покрај износите одредени со односните тарифни ставови за човешка работна сила, да засметува на име покријке на административните трошкови одделен додаток на вкупниот износ од фактурата (сметката). Свој додаток може да изнесува до 5% од вкупниот износ на фактурата.

Министрите на трудот на народните републики ќе одредуваат за секоја поедини агенција за транспортна работа односно повереништво, а на основа пресметките од нивните управни трошкови, постоток на овој одделен додаток за административни трошкови во границите на максималниот постоток.

Плаќање на прикосот за социално осигурување

Член 24

Агенцијата за транспортна работа не може одделно да го засметува делот на приносот за социалното осигурување кој што паѓа на работниците, како и данокот на приходи од односот на службата и другите давачки во врска со примањето надници и плати кај работите во акорд.

Агенцијата за транспортна работа ќе го засметува одделно во фактурите само оној дел од приносот за социално осигурување кој што му паѓа на работодавачот.

Решавање спорови

Член 25

За решавање работните спорови, кои што настануваат во врска со примената на Уредбата, се надлежни работните судови.

Странките можат во случај на настанати спорови, а пред н што спорот се изнесува пред надлежен работен суд, да побараат посредување од органите на државната управа за мирно решение на спорот.

ГЛАВА IV

Преодни и завршни одредби

Одделни погодби за извршување транспортна работа

Член 26

Установите и претпријатијата од чл. 14 на оваа уредба и други странки, ако постојано погмат или испраќаат масовна едноврсна стока, а на себе при-

маат обвеза оти на извесен број од транспортните работници ќе им обезбедат постојана дневна акордна заработуачка, можат во границите на односните тарифни ставови со агенција за транспортна работа да договорат за ваква работа одделни паушални акордни ставови. Оваа одредба се применува само ако односната работа има карактер на постојаност, а трче најмалку месец дена.

Кај масовно примање или испраќање едноврсна стока кај која довогја до примена повеќе од две составени манипулации, овие составени манипулации можат по согласност меѓу странката (установата и претпријатието) и агенцијата за транспортна работа да се плаќаат со паушален акордни став во границите на тарифните ставови.

Странките (установите и претпријатијата) кои што запослуваат постојано транспортни работници можат во рамките на оваа уредба и приложените тарифи да склопуваат со синдикална организација одделни погодби за зведување, начети и плаќање на мешовита работа (комбинирана работа — на акорд и надница) како и за другите услови за работа на постојани работници во врска со примена на тарифите.

Погодбите и договорите од претходните ставови на овој член се должни странките (установите и претпријатијата) да ги поднесат на претходно одобрување до министерството на трудот на надлежната народна република.

Пропишување нови и измена на приложените тарифи

Член 27

Се овластува Министерот на трудот ФНРЈ да може во согласност со Претседателот на Сојузната планска комисија да ги менува и дополнува тарифите приложени кон оваа уредба, односно место нив да пропише нови тарифи, како и да издава други тарифи за работа на транспортните работници.

Предлози за измена односно дополнување на приложените тарифи, како и предлози за отстапување од тарифните ставови пропишани со поедини тарифи заради одделни прилики или моментални трговски потреби на прометот на луѓа, и за пропишување нови тарифи ќе поднесуваат министрите на трудот на народните републики до Министерот на трудот ФНРЈ.

Издавање напатствија за примена Уредбата и тарифните ставови

Член 28

Министерот на трудот ФНРЈ ќе издава напатствија за примена на Уредбата, доколку за тоа ќе се укаже потреба.

Член 29

Со влегувањето во сила на Уредбата престануваат да важат сите досегашни прописи за регулирање транспортната работа во поморските луки, речните пристаништа, железничките станици, складиштата и стовариштата, како и сите постоечки тарифи за овие работи.

Член 30

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

8 ноември 1946 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната правда,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трудот,
Вишко Крстуљевич, с. р.

709.

На основа членот 24 Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и наемштениците во државно-стопанските и приватните претпријатија, установи и организации, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОДАТОКОТ ЗА ДЕЦА НА РАБОТНИЦИТЕ И НАЕМШТЕНИЦИТЕ

Член 1

Лицата обвезно осигурени за случај на болест кај Државниот завод за социално осигурување, како и лицата кои што по основот на социалното осигурување примаат пензија за изнемогност или старост или примаат рента заради смалена способност за работа за повеќе од 63 и 2/3%, имаат право на додаток за деца по прописите од овој правилник.

Лицата наведени во ставот 1 немаат право на додаток за деца по прописите од овој правилник ако по основот на својот службен однос имаат покрај платата или пензијата право и на додаток за деца.

Ако обата родители се уапсени, правото на додаток за деца припаѓа по правило на таткото. Омажена жена има право на додаток за деца во случај ако таа ги издржува децата и ако нејниот брачен другар не го прима тој додаток ни од државниот завод за социално осигурување ни по основот на својот службен однос.

Член 2

Додатокот за секое дете изнесува динари 7.— дневно и се исплатува на осигурениците:

1) за стварно на работа поминати денови, како и за други денови за кои што на работниот односно наемштеникот му припаѓа право на надница односно плата;

2) за денови на болување додека тоа е неспособност за работа и правото на болесничка хранарина (болничко, санаториумско, бањско или климатско лекување);

3) за денови на породилско отсуство за време од 6 недели пред и 6 недели после пороѓајот без оглед да ли породилцата има право на породилска хранарина;

4) за време на воена вежба;

5) за време на неплатено отсуство на осигуреник за кое што по прописите за социалното осигурување не се прекинува осигурувањето.

Ако запослувањето на осигуреник трае цел календарски месец кај ист работодавач, се исплатува додаток за деца во износ од динари 175.— месечно за секое дете без оглед на бројот стварно на работа поминати денови во текот на поедини календарски месеци.

За време на болување, породилско отсуство, воена вежба и на неплатено отсуство (точка 2 до 5 ставот прв) се исплатува додаток на деца за сите работни денови во односниот период. Ако овие околности траеат непрекинато низ цел календарски месец, се исплатува за цел месец додаток во височина од динари 175.—, без оглед на бројот на работните денови во поедини календарски месец.

Пописите на ставот 1, 2 и 3 ќе се применуваат аналогно и на уживателите на пензии и ренти на кои што по прописите од овој правилник им припаѓа право на додаток за деца.

Член 3

Право на додаток припаѓа на осигуреник за секое брачно, венчано и усвоено дете, како и за попици и сирачиња земени на издржување, под услов да живеат со него во заедничко домаќинство и тој стварно да ги издржува.

Додаток за деца припаѓа до навршени 17 години на животот на дете. После навршени 17 години па до навршени 23 години на животот припаѓа додаток за деца кои што се школуваат.

За деца, кои што пред навршени 17 години односно пред навршени 23 години, ако се школувале, постанале заради телесна или душевна болест или маана постојано неспособни за привредување им припаѓа додаток и после навршени 17 односно 23 години на животот за сето време додека таа неспособност трае.

Член 4

Правото на додаток за деца се докажува:

1) со потврда за раѓањето (со извод од матичните книги на родените);

2) со потврда за заедничко домаќинство и за издржување децата;

3) за деца постари од 17 години со потврда за школувањето;

4) за усвоени деца со доказ за усвојување;

5) за сирачиња со потврда да немаат родители и осигуреникот да ги зема на издржување;

6) за деца кои се постари од 17 односно 23 години и постојано неспособни за привредување, со уверение од лекарот на социално осигурување за постојаната неспособност за привредување.

Потврдата за заедничкото домаќинство и за издржување децата ќе му издаде на осигуреникот месниот народен одбор или неговата синдикална организација.

Член 5

Додатокот за деца на уапсените лица по правило им го исплатуваат нивните работодавачи, и тоа при исплатите на надниците односно платите.

Додатокот за деца се исплатува на терет од доприносот кој што работодавачите во таа цел го плаќаат на Државниот завод за социално осигурување.

Член 6

Државните надлештва, државните и кооперативните установи и претпријатија одлучуваат сами за правото на додаток за деца и го исплатуваат на уапсените лица кај нив без одделна одлука од надлежната филијала за социално осигурување.

Одлучување за правото на додаток за деца и исплатување на тој додаток на начин пропишан во претходниот став може надлежната филијала на Државниот завод за социално осигурување да дозволи и на други работодавачи кои што се должни да ги пресметаат доприносите за социалното осигурување по исплатните листи, а по потреба такви работодавачи може и тоа и да ги обврже.

Работодавачите наведени во ставот 1 и 2 се должни за сето време на траењето на работниот однос за поедин работник односно наемштеник да ги чуваат сите исправи, врз основа на кои го исплатуваат додатокот за деца. По истекот на работниот однос работодавачот е должен овие исправи да ги врати на работникот односно на наемштеникот.

Член 7

Работодавачите кои што не се обвезни односно овластени по прописите од претходниот член сами да одлучуваат за правото на додаток за деца, тој додаток го исплатуваат врз основа на посебна одлука од надлежната филијала на Државниот завод за социално осигурување издадена за секој поедин осигуреник.

Филијалата на Државниот завод за социално осигурување донесува одлука за правото на додаток за деца врз основа на одделна пријава, која што осигуреникот е должен пропишно да ја исполни и со потребни докази да ја поднесе на надлежната филијала.

на Државниот завод за социјално осигурување. Одлуката се доставува на осигуреникот и на работодавачот.

Врз основа на одлуката спомената во претходниот став, работодавачот е должен кај првата наредна исплата на надница односно плата да го исплати додатокот за деца за целото време кое што дотичниот работник односно намештеник го поминал кај него во запослуењето.

Ако работник односно намештеник ја остава работата пред то што на работодавачот му била доставена одлуката од филиалата за додатокот за деца, ќе исплати додаток за деца за односното време на запослуењето самата филиала, врз основа на потврдата од работодавачот да на дотичниот работник односно намештеник не му е исплатен додатокот за деца.

Филиалата на Државниот завод за социјално осигурување може спрема укажана потреба во исклучителни случаи ако тоа бара интересот на упослените лица сама да врши исплата на додатокот за деца на работниците и намештениците упослени кај работодавачи од ставот 1, за кое што има со писмено решение претходно да се извести дотичниот работодавач. Работодавачот е должен за такво решение да ги извести кај него упослените лица.

Член 8

Исплатите на додатокот за деца работодавачите од чл. 6 се должни да ги спроведат во исплатните листи во контролните евиденции, а другите работодавачи во контролните книги односно евиденциите на упослените лица (контролни лични листови).

Исплатениците на Државниот завод за социјално осигурување се овластени на самото место кај работодавачот да ги контролираат евиденциите за исплатите на додатокот за деца како и исправите врз основа на кои што додатоците се исплатуваат.

Член 9

Исплатениот додаток за деца го пресметуваат работодавачите со надлежната филиала на Државниот завод за социјално осигурување заедно со пресметката на доприносот за социјалното осигурување.

Работодавачите, кои што пресметката на социјалните доприноси ја вршат со исплатни листи, ги пресметуваат со самите исплатни листи и исплатените додаци за деца за односниот исплатни период.

Член 10

Работниците и намештениците кои што примаат додаток за деца се должни да пријават секоја промена која што влијае на нивното право на додатокот за деца (смрт на дете, почеток и престанок на одење во школо, престанок на издржување, раѓање на ново дете и слично) и тоа во рок од 8 дена по настаналата промена. Пријавата за промената се поднесува на работодавачот, кој што е должен во рок од поинамошнини 8 дена да ја достави на надлежната филиала на Државниот завод за социјално осигурување ако таа издала одделна одлука за правото на додаток за деца.

Ако надлежната филиала на Државниот завод за социјално осигурување издала одлука за правото на додаток за деца, ќе издаде одлука и по секоја пријавена промена. Одлуката за промената се доставува на осигуреникот и работодавачот.

Член 11

Работникот односно намештеникот е должен на филиалата на Државниот завод за социјално осигурување да ја наведи сета штета која ќе настане заради тоа, што не била на време пријавена промената која што влијае на правото на додатокот за деца или што биле поднесени невистинити исправи.

Филиалата на Државниот завод за социјално осигурување има право да бара повраќање на погрешно

исплатените износи на додатокот за деца и да ги наплати по административен пат (со одбиток од наредните исплати на додатоците за деца односно со забрана на платата на осигуреникот).

Ако штетата настанала со вина на работодавач, или ако со грешка на работодавач исплатениот износ не можел да се наплати од односниот работник или намештеник, работодавачот е должен сам да ја наплати проузрокуената штета на филиалата на Државниот завод за социјално осигурување. Ова надополнување се остварува по административен пат, и тоа со одбиток од износите на пресметаните додаци за деца или со платни налог.

Член 12

Исплатата на додаток за деца за време на болување додека трае неспособноста за работа и правото на болесничка храна (болничко, санаториумско, бањско или климатско лекување), како и за време на породилско отсуство ја врши филиалата на Државниот завод за социјално осигурување од денот кога на работникот односно намештеникот му престанало правото на плата (полна или делимична) и тоа врз основа на потврда од работодавачот за кои деца и до кој ден е исплатен додатокот.

Член 13

Додатокот за деца на уживатели на пензии односно ренти го исплатуваат филиалите на Државниот завод за социјално осигурување заедно со месечните оброци на пензијата односно рентата.

Додатокот за деца за време на воена вежба и за време на неплатено отсуство на осигуреник (чл. 2 став 1 точ. 5) го исплатуваат филиалите на Државниот завод за социјално осигурување ако осигурениците за тоа време не примиле додаток од работодавачот. Оваа околноста осигуреникот е должен да ја докаже со одделна потврда од работодавачот, а воената вежба и со потврда од надлежната воена команда.

Член 14

Ако работник односно намештеник не е задоволен со одлуката на работодавачот за правото на додаток за деца, може да побара од надлежната филиала на Државниот завод за социјално осигурување донесување одлука за правото на додаток за деца.

Против сите одлуки од филиалата на Државниот завод за социјално осигурување за правото на додаток за деца имаат осигурениците право на жалба. По тие жалби решаваат органите надлежни за решавање спорите за правата на осигурениците од социјалното осигурување, по прописите кои што важат за решавање на тие спорови.

Против решението, со кое што на работодавачите во целост или делимично им се скусува накнадата на исплатените додаци за деца по предложената пресметка како и против платниот налог по чл. 11 ст. 3 на овој правилник, има место на жалба до министерот на трудот на народна република. Кај решавање на овие жалби ќе се применуваат прописите што важат за решавање на жалбите против платните налози за плаќање доприносите и другите побарувања од односот на социјалното осигурување.

Член 15

Поедини оброци на додатокот за деца, застаруваат во рок од една година, сметајќи од крајот на оној месец во кој што требало на осигуреникот да бидат исплатени.

Ова важи и во случај ако барањето за признавање правото на додаток за деца се поднесува со задоцнување.

Член 16

Прописите на овој правилник ќе се применуваат од 1 јануари 1947 година, со кој ден престанува да важи

Правилникот за исплатување додатокот за деца од Фондот за помоќ на работничките и наместеничките фамилии со деца од 27 април 1945 година („Службен лист“ бр. 33 од 13 мај 1945 година) како и сите напатствија издадени заради неговото спроведување.

Член 17

Овој правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

VI бр. 10507

3 декември 1946 година

Белград

Министар на трудот,
Видко Крстул вич, с. р.

УКАЗИ

УКАЗ

Претседателството на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија по предлог на Владата ФНРЈ а на основа членот 74 точка 10 Уставот ФНРЈ,

решава

да се Љумовић Бојко, амбасадор I положна група на Амбасадата ФНРЈ во Варшава разреши од досегашната должност.

У бр. 645

9 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

УКАЗ

Претседателството на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија по предлог на Владата ФНРЈ, а на основа членот 74 точка 10 Уставот ФНРЈ,

решава

за Амбасадор ФНРЈ I положна група на Амбасадата ФНРЈ во Варшава да се именуе Прибикиевич др Раде, потпретседател на Владата на Народната Република Хрватска.

У. бр. 646

9 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

ОДЛИКОВАНИЈА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

решил

да се за освелочена работа на остварување братството и единството на нашите народи, умешност во командување, покажана храброст и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД:

пуковник Героевић М. Светозар;

мајорчи: Батинић Ј. Саво, Бојанић Душан, Војановић М. Костов, Боровић М. Љубо, Бошковић Т. Вукосав, Бурић С. Јанко, Франић А. Рого, Гомуша П. Раде, Килибарда С. Михаило, Комбол С. Станко, Марушић У. Младен, Мелић М. Јово, Милић А. Антон, Митровић Н. Богосав, Пачаџић Ј. Никола, Писковић Т. Димитрије, Прилика М. Ђуро, Ратковић М. Буле, Рељић М. Јово, Ремшкар И. Мирослав, Срдарић Ј. Војин, Станковић Д. Драгољуб, Стијачић Д. Миливоје и Шпановић Ј. Ђорђе;

капетани: Албанић Ј. Угољко, Бабић Н. Јован, Бијић С. Давид, Богојевић Д. Илчија, Чечур С. Гашио, Чоџаковић П. Живан, Чоловић Р. Душан, Дехенц А. Иван, Доброводић Н. Драган, Драшковић М. Милова, Ђипало У. Миливоје, Ђокић-Чеперац М. Обрад, Ђукиновић М. Новак, Грахек И. Алоја, Игњатовић Г. Душан, Иковић Р. Ђорђија, Јанковић Р. Рафаило, Калеза Ј. Петар, Калез В. Иво, Косачовић Н. Илчија, Кржанић С. Бартол, Мангарић Ј. Милан, Мангарић Н. Милош, Марковић Ј. Јоле, Милатовић Ф. Драго, Митровић Ј. Живан, Млак М. Јанко, Павловић С. Габро, Поповић С. Мило, Радонић И. Браќо, Ракчевић Ђ. Михаило, Распоповић М. Андрија, Репић Ј. Јожеф, Стоја Ј. Божићко, Стојанчевић Ј. Милан, Стојковић П. Петко, Страхинић И. Браќоје, Тодан Ф. Стане, Туовић Л. Миле, Вукман Ђ. Томо, Звукерич С. Бранко, Жунић М. Миленко и Жутућ С. Мирко,

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И РЕД:

мајор Кучан А. Виктор;

капетани: Лековић С. Славенко и Корићанац В. Богдан.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајори: Билочевић Ј. Луја, Бреберина Д. Ђуро, Бурић С. Јанко, Ђуковић К. Пенат, Фурлан Ф. Угољко, Катић М. Душан, Ковачевић Ђ. Жарко, Михаиловић Д. Живко, Перуничич Р. Момчило, Рељић М. Јово и Рочен Ј. Ђорђе;

капетани: Абутић Ђ. Мирко, Билич Ј. Јосип, Богачевић С. Петар, Бунчић В. Глигорије, Целевић М. Саво, Џеџина Н. Јанко, Џономарковић В. Милан, Чопић В. Душан, Ђидато У. Миливоје, Ђукић М. Милија, Ђурачковић С. Митосав, Џица Ј. Бранко, Џиричевић В. Стево, Јанковић Ј. Обрад, Јарић И. Ројит, Јеричић А. Бранко, Јовановић Ј. Милош, Јововић Ј. Милорад, Јукић И. Анте, Капор М. Ђуро, Килибарда С. Радован, Ковачевић Л. Јазо, Ковачевић П. Васо, Кржанић С. Бартол, Куќинић Ј. Петар, Максимовић Т. Огрен, Маринковић М. Ђуро, Михајловић Ј. Марко, Милковић С. Миле, Момчић С. Стево, Остојић Н. Ђорђе, Петровић И. Добрило, Радонић М. Владо, Радонић Ј. Милутин, Радован Ђ. Павле, Рађеновић А. Петар, Стојановић И. Бранко, Сара

бић П. Милан, Танкосић С. Милан, Васић С. Илија,
Вујовић Ј. Крцун, Зупанчић Ј. Михаел, Змијерац С.
Бранко и Жупић М. Миленко;
поручник Анђелић С. Лука,

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:
капетан Калања Ј. Петар.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:
мајор Николић Н. Бошко;
капетани: Балабан Ј. Илија, Батинић Ј. Никола,
Гудовски С. Пецо, Јанковић М. Драгослав, Стојанов-
ски Н. Борис, Тошанић В. Љубо и Влаховић Р.
Богин,

Бр. 348
9 јули 1946 година
Београд

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Претседатељ,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна
Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

решил

да се за покажана храброст и остварена работа
на остварување братството и единството на нашите
народи и нарочни заслуги за народ стечени во текот
на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајор Брстина Ј. Душан;
капетан Блажевић М. Вељко;
мајор Булат Р. Живадин;
капетани: Чича Н. Богдан, Дупало Адам и Гар-
чевић В. Радисав;
поручници: Ручнов Ј. Вељко и Шушњар И.
Драган;
потпоручници: Мајер Р. Виктор и Кнежевић
Лука.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:
поручник Драганић Д. Здравко.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

капетани: Ђурашковић Р. Никола, Гарчевић В.
Радисав и Шкаро И. Бошко;
поручници: Борота С. Адам, Борота М. Саво,
Јакинић Ј. Илија, Корица М. Недељко, Милићевић
С. Мирослав, Нинковић И. Благоје, Новаковић М.
Марин, Соколић Ј. Фрањо и Зећ М. Александар;
потпоручници: Францетић А. Лино, Катић Ј.
Андрија, Краљ И. Изитор, Светић Н. Милан, Табак
А. Димитрије, Татић В. Пантелија, Зега М. Влади-
мир, Бошњак С. Бранко, Цикач П. Рудолф, Цукров
И. Рада, Цвејић М. Сава, Цвелбар А. Антун, Ђер-
говић В. Анте, Говедарица Ј. Владимир, Јањић Ђ. Ни-
кола, Јуришић А. Бошко, Лацковић Ј. Раде, Мишље-
новић С. Илија, Поша В. Ивал, Пуља Б. Јосип и Заро
К. Јозо;

ст. водници: Матић Ј. Фрањо, Милошевић Д. Ог-
њан и Симуновић М. Младен;
водници: Гостић М. Никола, Петковић Н. Мелкиор
и Зјачић Р. Бранко;
борци: Јовановић Ј. Златан, Костић Т. Драгин, Ма-
цковић Б. Ђорђе, Николић С. Благоје, Попић И. Ју-
бомир и Стојановић С. Рајко,

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетан Блау Ј. Здравко;
поручници: Хрељан Р. Јосип, Јурјевић М. Иван и
Поповић П. Вид;

потпоручници: Басталац Ђ. Фрањо, Лукић Р. Јо-
во, Јеличић Ј. Фрањо, Кнежевић М. Мато, Маришић
И. Симо, Милошевић А. Миодраг и Секулић И. Алек-
сандар;

заставници: Бајт А. Станко, Барић А. Дамјан, Ве-
жановић С. Ненад, Грујић Ј. Ђуро, Лацковић Ј. Раде,
Милеуснић С. Никола, Пучавац М. Буди, Ракас Д. Јо-
во, Рогуљ М. Божо и Скиба В. Тодор;

ст. водници: Абјалић Ј. Живко, Барић Ц. Диле-
вер, Бућан Ј. Петар, Ђирић Б. Рајко, Давидовић Ђ.
Милан, Дроњак М. Никица, Гарашин А. Стјепан, Гру-
јић Д. Илија, Јовчевић И. Коста, Јурић М. Чедо-
мир, Ковач А. Душан, Максимовић О. Обрад, Малић
Р. Миле, Михајловић М. Раде, Мрдежа К. Иван, Ни-
кић М. Слободан, Пејић М. Бошковић, Пишквљич В.
Љубомир, Поповић С. Милан, Шкаричић В. Владо и
Вучинић Н. Радомир;

водници: Делало А. Борислав, Казанић Д. Ернест,
Кларић Ј. Вељко, Кондић Т. Славо, Павлица П. Мане,
Перушић В. Валентин, Рушић Н. Иван и Шобот П.
Пајо;

мл. водници: Луковчић М. Јуре и Табако М. Анте;
десетари: Батиница П. Здравко, Илић Ђ. Рајко и
Срдић Д. Флоријан;

борци: Гулаз Б. Милан, Јововић С. Светозар, Ка-
лањ М. Милан, Маленић С. Бошко, Марангулић П.
Анте, Радосевић Ђ. Драго, Родић М. Лука, Шапоуић
С. Андрија, Томасовић И. Никола, Удуровић М. Во-
јин, Валеријан И. Фрањо, Зорић Ј. Душан и Жаркић
М. Андрија;

Црвенковић М. Славо, Дорич И. Томислав, Храст
Р. Чедомир, Мишић Д. Јован, Рајшић Ђ. Мирко и Ру-
шковић П. Иван.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поручници: Бујанић П. Перо, Јерић А. Здравко,
Петровић Б. Стојан и Турчинов А. Крешимир;

потпоручници: Аличић Ј. Драгољуб, Бајовић В.
Обрен и Габрић Ј. Дујо;

заставници: Драгошевић Г. Вјекко, Дражин М. Лу-
је, Лазански С. Урош, Михолиновић С. Кајо, Жељко-
вић И. Јосип и Жарач М. Милан;

ст. водници: Бацала А. Руменко, Балтић М. Бран-
ко, Илак Ш. Јерко, Кос И. Давор, Кукић Б. Милеко,
Стојичић А. Душан, Шумрада А. Франц, Тувић С. Све-
тозар и Вукасовић Ј. Марко;

водници: Бајић Маришко, Борошак М. Јосип, Ган-
ца Д. Анте, Гаширац М. Михо, Херо М. Маријан,
Хузиак Ј. Иван, Коговаец Ф. Атојз, Ковачевић М. Ни-
кола, Орловић Ј. Милан, Павић П. Никола, Палестић
Ш. Фрањо и Узелац Н. Милош;

мл. водник Бјелаковић Ј. Момир,

борци: Бурја Ј. Антон, Ђукић М. Никола, Феџа-
гић М. Пемал, Ивановић Р. Ранко, Михајловић С. Ми-
рослав, Радичевић Ђ. Стево, Стјепановић Д. Драго-
слав, Страхиновић З. Милан, Тогошевић С. Ђуро, Врт-
лан М. Шпиро, Вуковић Н. Ивал, Зорић В. Триво и
Живковић Б. Анте;

Мрсић Р. Павле.

Бр. 414

8 август 1946 година
Београд

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Претседатељ,
др И. Рибар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 53 од 23 ноември 1946 година објавуе:

Правилник за измените и дополнувањата на Правилникот за начин на исплата инвалидските принадлежности и на водење евиденција на учесници на инвалидски принадлежности И. бр. 14154 од 12 август 1946 година;

Одлука од Министерот на градежите за забрана на дростоуко застапување.

Во бројот 59 од 27 ноември 1946 година објавуе: Извештај од Земската изборна комисија за резултатите на изборите за Уставотворната скупштина на Народна Република Србија одржани на ден 10 ноември 1946 година.

Во бројот 60 од 30 ноември 1946 година објавуе: Пословник на Уставотворната скупштина на Народна Република Србија;

Закон за Президиумот на Уставотворната скупштина на Народна Република Србија;

Одлука за укинување нивните поделско-домашински школа во Пираќин, Пркиловица, Брус и Чајетина;

Одлука за претворање нивни поделски школа во специјални;

Одлука за отворање специјални поделски школа во Ата, Гилани и Ѓаковина;

Одлука за отворање Средно-ветеринарско школа во Нови Сад;

Одлука за отворање Специјално градинарско школа во Земун;

Одлука за градење на наставата во средните поделски школа;

Решение на Министерот за трговија и снабтување за оснивање Фонд за издигавање пеците на тропи;

Наредба на Министерот за поделството за обвезно механичко чистење на војки.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине у Народној Републици Србији“ во бројот 52 од 30 ноември 1946 година објавуе:

Одлука за избирање судии и судии-поротници во околиските судови;

Наредба за регистрирање кооперациите до донесување на законот за кооперациите на народните републики.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службениот лист на Народна Република Хрватска, во бројот 143 од 5 декември 1946 година, објавуат:

Пословник на Уставотворниот сабор на Народна Република Хрватска;

Закон за Президиумот на Уставотворниот сабор на Народна Република Хрватска;

Одлука за важноста на сите одлуки на Земското антифашистко веќе на народното ослободување на Хрватска и на неговиот Извршни одбор односно Претседателството, на Народниот сабор на Хрватска и неговото Претседателство, како и на Саборот на Народната Република Хрватска и неговиот Президиум, додека во смисла одредбите од Уставот на

Народната Република Хрватска не ќе бидат потврдени, изменети, дополнети или укинати;

Указ на Президиумот на Уставотворниот сабор на Народната Република Хрватска за прогласување претпријатија од републиканско значење.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 76 од 31 ноември 1946 година објавуе:

Указ за прогласување стопански претпријатија од републиканско значење на подрачјето на Народна Република Словенија;

Наредба за укинување Наредбата за оснивање поделски одбори.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 52 од 3 декември 1946 година објавуе:

Одлука за одредување претпријатија и установи од републиканско значење;

Уредба за теренскиот додаток;

Уредба за здравствена заштита на учениците;

Уредба за оснивање испостава на Државниот ветеринарски завод во Сарајево;

Уредба за укинување Уредбата за исклада на тропските за службени патувачи на државните службеници на околските и месните народни одбори на Народната Република Босна и Херцеговина.

Наредба за пропишување лекови и паралелни лековити препарати

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народната Република Македонија“ во бројот 26 од 25 август 1946 година објавуе:

Решение за пренос надлежноста за заклучување зајмови на Министерството на финансите на Народна Република Македонија;

Решение за проценка, распределба и наплата на комисионениот движен релот;

Решение за оснивање Претпријатие за распределба филмови „РАСФИЛМ“;

Правилник за организација, работа и испити на обврските курсеви за сите службеници;

Наредба за држење, носење и продавачка оружје и муниција;

Напатствена за правилно извршување Наредбата за давање повластици на земјоделците за набавка индустриски производи;

Одлука за одредување матичарски подрачја.

СОДРЖАЈ:

	Страна
705. Закон за инспекцијата на трудот — — —	1289
706. Уредба за спроведување социјалното осигурување по прописите на Законот за социјалното осигурување на работниците, наемателниците и службениците — — —	1292
707. Уредба за промет со ватрено оружје, муниција и експлозивни средства — — —	1303
708. Уредба за работата и работните услови на транспортните работници во поморските луки, речните пристаништа, железничките станици, паронските, јавните и приватните складишта и стоваришта — — —	1304
709. Правилник за додатоците за деца на работниците и наемателниците — — —	1312